

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

31 декември 2022 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	3
Биланс на успех	5
Извештај за сеопфатна добивка	6
Биланс на состојба	7
Извештај за промените во капиталот и резервите	9
Извештај за паричниот тек	12
Белешки кон финансиските извештаи	16
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
СТОПАНСКА БАНКА а.д. - Битола**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола (Банката), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Банката е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи издадена од страна на Народната банка на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Банката за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Банката. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)**ДО****АКЦИОНЕРИТЕ НА****СТОПАНСКА БАНКА а.д. - Битола****Мислење**

Според нашето мислење, наведените финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола на 31 декември 2022 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи издадена од страна на Народната банка на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Банката е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Скопје, 30 март 2023 година

Овластен ревизор

Милена Јованова Димоска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Извештај за финансиското извештаи

Биланс на успех

	Белешка	во илјади денари за годината која заврши на 31 декември	
		2022	2021
Приходи од камата		439.614	399.072
Расходи за камата		(104.711)	(108.650)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	334.903	290.422
Приходи од провизии и надомести		217.200	218.532
Расходи за провизии и надомести		(73.328)	(66.202)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	143.872	152.330
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	25.305	26.062
Останати приходи од дејноста	11	37.578	28.400
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(77.091)	281.166
Загуба поради општеување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	12.749	18.210
Трошоци за вработените	14	(175.282)	(167.134)
Амортизација	15	(72.745)	(65.199)
Останати расходи од дејноста	16	(196.517)	(179.973)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување		32.773	384.284
Данок на добивка	17	(2.828)	(39.180)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинатото работење		29.945	345.104
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*		-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година		-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на:			
акционерите на банката		29.945	345.104
неконтролираното учество		-	-
Заработка по акција	41		
основна заработка по акција (во денари)		77	883
разводната заработка по акција (во денари)		77	883
*Само за консолидирани финансиски извештаи			

Финансиските извештаи се разгледани од страна на Управниот одбор на Банката на 14.03.2023 година и се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 27.03.2023 година.

Потпишани во име на Банката од:

А-р Владимир Вртимоски
Претседател на Управен одбор

А-р Гордана Балтовска
член на Управен одбор

Составил: Даниела Ѓорилева
Овластен сметководител
Број на уверение: 0107000

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка

	Белешка	во илјади денари за годината која заврши на 31 декември	
		2022	2021
Добивка/(загуба) за финансиската година		29.945	345.104
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба		-	-
- нерезализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството		35.176	46.448
- намалување на ревалоризациска резерва, рекласификувано во Билансот на успех		(35.807)	(25.524)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нерезализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од него-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		(630)	20.924
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		29.315	366.028

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година,
 која припаѓа на: *

акционерите на банката
 неконтролираното учество

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се разгледани од страна на Управниот одбор на Банката на 14.03.2023 година и се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 27.03.2023 година.

Потпишани во име на Банката од:

д-р Владимир Ефтимоски
 Претседател на Управен одбор

д-р Гордана Багтовска
 член на Управен одбор

Составил: Даниела Горшеска
 Овластен сметководител
 Број на уверение: 0107000

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Биланс на состојба

	Белешки	во илјади денари на 31 декември	
		2022	2021
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	2.085.126	3.451.336
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	7.089.318	6.941.561
Вложувања во хартии од вредност	23	1.206.808	284.174
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се свидентираат според "методот на главнина")	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	33.440	-
Останати побарувања	25	264.871	266.908
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	99.904	119.919
Нематеријални средства	28	79.203	72.648
Недвижности и опрема	29	852.536	879.837
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупно актива		11.711.206	12.016.383
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	30	69
Депозити на други комитенти	34.2	9.313.104	9.657.139
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	445.812	386.287
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	9.369	6.561
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	32.280
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	70.500	90.972
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		9.838.815	10.173.308

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола
 Финансиски извештаи
 31 Декември 2022 година

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешки	2022	во илјади денари на 31 декември 2021
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	1.172.931	1.172.931
Премии од акции		645	645
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		47.857	48.487
Останати резерви		117.293	117.293
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		533.665	503.719
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на Банката		1.872.391	1.843.075
Неконтролирано учество *		-	-
Вкупно капитал и резерви		1.872.391	1.843.075
Вкупно обврски и капитал и резерви		11.711.206	12.016.383
Потенцијални обврски	42.1	1.894.215	1.672.906
Потенцијални средства		-	-

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се разгледани од страна на Управниот одбор на Банката на 14.03.2023 година и се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 27.03.2023 година.

Потпишани во име на Банката од:

д-р Владимир Ефтимоски
 Претседател на Управен одбор



д-р Гордана Балтовска
 член на Управен одбор

Составил: Даниела Горчиевска
 Овластен сметководител
 Број на уверение: 0107000

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промените во капиталот и резервите

во илјади денари	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задржана добивка					
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за сред. распл. за прод.	средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни раз. од влож. во странско раз. од ризи-	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Распол. за пред. распр. делба на акцио.	Ограничена за распр. делба на акцио.	(Акумулирани на загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акц. на Банката	Неконтролир. учество *	Вкупно капитал и резерви
На 1 јануари 2021	1.172.931	645	-	-	(92)	27.655	-	-	-	90.673	-	26.620	-	158.615	-	1.477.047	-	1.477.047
Корекции на почетната состојба	1.172.931	645	-	-	(92)	27.655	-	-	-	90.673	-	26.620	-	158.615	-	1.477.047	-	1.477.047
На 1 јануари 2021 година, коригирано	1.172.931	645	-	-	(92)	27.655	-	-	-	90.673	-	26.620	-	158.615	-	1.477.047	-	1.477.047
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/загуба за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.104	-	345.104	-	345.104
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на заштитата од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на заштитата од ризикот на нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

во илјади денари	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задржана добивка				Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Пре-мии од акции	(Соп-стве-ни акции)	Други соп-стве-нички ин-стру-менти	Рева-лориза-циска резерва за сред. распол. за прод.	Рева-лориза-циска резерва за презе-мени за нена-платени побару-вања	Ре-зерва за зашт и-та од ризи кот	Резерва од курсни раз. од влож. во странско раб.	Останати рева-лориза-циски резерви	Законска резерва	Капитал а компо-нента на хибри-ан и финан-сиски инстру-менти	Оста-ти ре-зерви	Распол. за рас-пред. на акцио.	Ограни-чена за распре-делба на акцион.	Вкупно капитал и рез. кој припаѓа на акц. на Банката	Некон-тро-лир. уче-ство *	
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни (средства)/обарски признасии во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	20.924	-	-	-	-	-	-	-	-	20.924	20.924	
Вкупно реализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	20.924	-	-	-	-	-	-	-	345.104	366.028	366.028	
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	20.924	-	-	-	-	-	-	-	158.615	366.028	366.028	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Извојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Извојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Покривање на загубата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

На 31 декември 2021 (претходна година) / 1 јануари 2022 (тековна година)	1.172.931	645	-	-	(92)	48.579	-	-	-	90.673	-	26.620	-	503.719	-	1.843.075	-	1.843.075
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.945	-	29.945	-	29.945
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето- вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оштетување на средствата расположливи за продажба пренесено во Биланс на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	(630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630)	-	(630)
Вкупно нерелизирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	(630)	-	-	-	-	-	-	-	29.945	-	29.315	-	29.315
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал			Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка						
во илјади денари					Рева-лориза-циска резерва за средства презе-мени за на-платени побару-вања	Резерв а за заш-тита од ризико т	Ре-зерва од курсни раз. од влож. во стран-ско раб.	Оста-натп рева-ло-ризаци-ски ре-зерви.	Законска резерва	Капа-тална компо-нента на хибридни финанси-ски инстру-мен.	Оста-нати резер-ви	Распол. за пред. на акцион.	Ограни-чена за рас-пре-лиран на загуби	(Акуму-лиран и на акц.)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на Банката	Не-кон-тро-лира-но учес-тво * резерви	Вкупно капитал и резерви
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Покривање на загубата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
На 31 декември 2022	1.172.931	645		(92)	47.949				90.673		26.620		533.665		1.872.391	1.872.391	

*Само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се разгледани од страна на Управниот одбор на Банката на 14.03.2023 година и се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 27.03.2023 година.

Потпишани во име на Банката од:

д-р Владимир Ефтимоски
Претседател на Управен одбор



д-р Гордана Балтовска
член на Управен одбор

Составил: Даниела Горшевска
Овластен сметководител
Број на уверение: 0107000

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2022

Извештај за паричниот тек

		во илјади денари	
		за година што заврши на	
		31 декември	
	Белешка	2022	2021
Паричен тек од основната дејност			
Добивка / (Загуба) пред оданочувањето		32.773	384.285
Коригирана за:			
Малцинското учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех *		-	-
<i>Амортизацијата на:</i>		31.463	27.917
нематеријални средства	15	41.282	37.282
недвижности и опрема	15		
<i>Капиталната добивка од:</i>			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	(1.338)	(66)
продажба на преземени средства врз основа на исплатени побарувања	11	(21.183)	(2.601)
<i>Капиталната загуба од:</i>			
продажба на нематеријални средства		-	8
продажба на недвижности и опрема		43	-
продажба на преземени средства врз основа на исплатени побарувања	16	-	197
Приходи од камата	6	(439.614)	(399.072)
Расходи за камата	6	104.711	108.650
Нето расходи / (приходи) од тргување			-
<i>Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</i>			
дополнителна исправка на вредноста	12	128.565	161.035
ослободена исправка на вредноста	12	(51.474)	(442.201)
<i>Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа</i>			
дополнителни загуби поради оштетување	13	23.058	7.314
ослободени загуби поради оштетување	13	(35.807)	(25.524)
<i>Посебна резерва</i>			
дополнителни резервирања	38	820	35
ослободени резервирања	38	-	(7.747)
Приходи од дивиденди	11	(558)	(286)
Удел во добивката / (загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		116	(106)
Наплатени камати		483.977	480.435
Платени камати		(130.707)	(149.258)
Добивка / (Загуба) од дејноста пред промените во деловната актива		166.127	180.297

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2022

Извештај за паричниот тек (продолжува)

во илјади денари
за година што заврши на 31 декември

Белешка	2022	2021
<i>(Зголемување) / намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	(323.212)	(93.392)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(20.015)	64.900
Задолжителна резерва во странска валута	48.977	11.168
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	12.988	(8.291)
Останати побарувања	2.037	(6.852)
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
<i>(Зголемување) / (намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(38)	(21)
Депозити на други комитенти	(344.049)	584.675
Останати обврски	(20.471)	7.846
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност прео оданочувањето	(477.656)	740.330
(Платен) / поврат на данок на добивка	(36.949)	(7.125)
Нето паричен тек од основната дејност	(514.605)	733.205
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	(1.608.156)	(4.001.909)
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	685.522	3.811.469
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(38.018)	(29.098)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(40.878)	(553.597)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	28.552	320
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(972.978)	(772.815)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	-	-
Зголемување на обврските по кредити	(3.539.399)	(1.362.215)
(Отплата на издадените субординирани обврски)	3.598.923	1.385.752
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	59.524	23.537

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2022

Извештај за паричниот тек (продолжува)

во илјади денари
за година што заврши на
31 декември

	Белешка	2022	2021
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	18	(116)	106
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти		(1.428.175)	(15.967)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		3.215.423	3.231.390
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	1.787.248	3.215.423

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се разгледани од страна на Управниот одбор на Банката на 14.03.2023 година и се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 27.03.2023 година.

Потпишани во име на Банката од:

д-р Владимир Ефтимоски
Претседател на Управен одбор

д-р Гордана Балтовска
член на Управен одбор

Составил: Даниела Горшевска
Овластен сметководител
Број на уверение: 0107000

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1 Вовед

1.1 Општи информации

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е ул. „Добривоје Радосављевиќ“ бр. 21, 7000 Битола, Република Македонија.

Банката има големо овластување и ги извршува сите банкарски активности во согласност со законот. Позначајни активности на Банката се одобрување и земање кредити во земјата и странство, примање депозити од правни лица и население, обавување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти и купување и продажба на краткорочни хартии од вредност за своја сметка и за сметка на други комитенти, обезбедување на други услуги.

Банката нема вложувања во подружници и придружени друштва.

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на Банката на 27.03.2023 година.

Обичните акции на Банката котираат на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје, на официјалниот пазар, а кодот под кој котираат е следниот:

шифра на хартија од вредност

ИСИН број

СБТ (обични акции)

МКСБТБ101013

Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2022 година изнесува 224 вработени (2021: 199 вработен).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

1.2 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“, бр. 28/2004 ... 120/2018 „Службен весник на РСМ 290/20 и 215/21), Законот за банки („Службен весник на РМ“, бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2018, 7/2019; Службен весник на РСМ 101/2019, 122/21), подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст „НБРСМ“), како и Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Службен весник на РМ“, бр. 169/2010, 162/2012, 50/2013, 110/13, 83/2017) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“, бр. 169/2010, 152/2011 и 54/2012, 166/2013, 83/2018, 149/2018).

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е приспособена во согласност со промените во презентацијата во тековната година.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку билансот на успех кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи-за-продажба коишто се мерат по објективна вредност.

Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денар”), кои се известувачка и функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на процени и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, процени и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие процени.

Процените и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените процени се признаваат во периодот во кој е извршена измена на процената и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од раководството и критичните процени во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1.4 Употреба на оценки и процени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

1.3 Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот кој важел на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според курсот кој важел на денот на билансот на состојба. Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска набавна вредност, деноминирани во странска валута, треба да се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата. Немонетарните средства и обврски кои се евидентираат по објективна вредност, искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според курсот кој важел на денот на определување на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Девизните средства со коишто работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД). Официјалниот курс по кој се превреднуваат девизните средства и обврски кои важеле на 31 декември 2022 и 2021 година беа како што следи:

	2022	2021
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4932	61,6270
1 УСД	57,6335	54,3736

(б) Камата

Приходот од камата и расходот за камата се признаваат во билансот на успех според методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на средството или обврската и не се менува последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од вложувања расположиви-за-продажба со користење на методот на ефективна камата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

(в) Провизии и надомести

Приходите и расходите од надомести и провизии кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од надомести и провизии, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(г) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или како останати приходи од дејноста во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(а) Расходи од наеми

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наеми, за времетраење на договорот за наем.

(ѓ) Даноци

Обврската на Банката за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на билансот на состојба.

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка. Даночната основица се намалува за износот на пресметано даночно олеснување на дадена донација во спорот според член 30а од Законот за добивка.

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времиња разлики а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во којшто постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 Значајни сметководствени политики (продолжува)

Даноци (продолжува)

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Банката нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

(е) Финансиски средства и обврски

Признавање

Редовните набавки и продажби на финансиски средства и обврски се признаваат на датумот на тргување на којшто Банката се обврзала да го купи или продаде средството. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на којшто Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

Финансиско средство или обврска почетно се мери според објективната вредност плус (за ставки кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех) трошоците за трансакција кои се директно поврзани со набавка или издавање на финансиско средство или обврска.

Класификација

Финансиски средства

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство,
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за банката; или
- договор кој може да биде подмирен или ќе се подмири со сопственички инструменти на банката и е:

а) недериват за кој банката е или може да биде обврзана да добие променлив број од своите сопственички инструменти, или

б) дериват кој може да биде или ќе биде подмирен на друг начин, а не со размена на одреден износ на пари или на друго финансиско средство за фиксен број од нејзините сопственички инструменти.

Финансиските средства, се класифицирани во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка; и
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку

Билансот на успех.

Банката ќе ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на банката за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Банката во оваа категорија на финансиски средства ќе ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за методологија за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ – СППИ.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех, банката ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

Оцената на деловниот модел на банката се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Банката може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Банката може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на банката за управување со финансиските инструменти. Оцената на деловниот модел ја врши клучното раководство на банката, при што ги зема предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување со финансиските инструменти, особено: како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до клучното раководство на банката; кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици; врз што се темелат наградите на раководството на банката; и сл.

Така, целта на деловниот модел за категоријата на **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност** е банката да ги чува финансиските средства заради наплата на договорните парични текови. Притоа, доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на банката, особено доколку ваквите продажби не се во голем обем, не се со зголемена зачестеност и доколку и во иднина се очекува дека ваквите или слични финансиски инструменти ќе се управуваат во рамки на ваков деловен модел. Во случај на предвремени продажби на овие средства банката треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на банката за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите и очекувањата на банката за продажби на средства од оваа категорија и во иднина.

Целта на деловниот модел за категоријата на **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка** е дека финансиските средства банката ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен принос, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.

Целта на деловниот модел за категоријата на **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех** е дека банката ги управува финансиските средства преку активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата. Банката ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Оние должнички финансиски средства коишто согласно со деловниот модел на банката треба да се класификуваат во категориите на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - СППИ. Тоа значи дека согласно договорните услови на средството, банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“. Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услужните трошоци и профитната маргина.

За да е исполнет условот на СППИ, договорните паричните текови не треба да вклучуваат каква било изложеност на ризици или променливост која не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оцената дали е исполнет условот на СППИ се прави во валутата во која средството е деноминирано. Условот на СППИ единствено може да се разгледува само за должничките финансиски средства.

Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, банката ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех..

Анализата дали е исполнет условот на СППИ треба да се прави при почетното признавање на секое должничко финансиско средство, врз основа на договорните услови на инструментот и треба да се земат предвид сите парични текови утврдени во договорот. За оние должнички финансиски средства кои произлегуваат од одреден производ за кој банката има типизиран договор (или договорни услови) кој се применува за сите одделни побарувања по тој производ, банката може анализата дали е исполнет условот на СППИ да ја прави на ниво на производ, а не по одделно финансиско средство

Финансиските средства генерално се поделени на

- **Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех**
- **Финансиски средства кои се чуваат до достасување;**
- **Финансиски средства расположливи за продажба; и**
- **Кредити и побарувања**

Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех

Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех се состојат од

- Средства за тргување,
- Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање и
- Дериватни средства чувани за управување со ризик(вградени деривати, деривати за заштита од ризик и други деривати чувани за управување со ризик

Почетно признавање

При почетното признавање, секое финансиско средство може да биде определено како финансиско средство по објективна вредност преку билансот на успех, освен некотираните сопственички инструменти и оние финансиски инструменти кои немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може реално да се измери. Банката може да ја користи оваа категорија само за средства и обврски за кои ваквата класификација ќе придонесе за пореален приказ, бидејќи:

- се елиминираат или значително се намалуваат сметководствените неусогласености кои би произлегле при мерењето и признавањето на средствата и обврските или поврзаните приходи и расходи на различни основи; или
- група на финансиски средства, финансиски обврски или и двете заедно се управуваат и нивното остварување се мери според објективната вредност, во согласност со документираните стратегии за вложувања или управување со ризиците; како и бидејќи следењето и известувањето до раководниот кадар на банката за таа група се врши по објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Во оваа категорија на финансиски средства може да се класифицираат вложувањата во должнички и сопственички хартии од вредност и кредити и побарувања, кои ги исполнуваат условите наведени погоре.

Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Класификација

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства коишто ги управува банката со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“). Во оваа позиција не се вклучуваат финансиските средства:

- кои банката при почетното признавање ги определила по објективната вредност преку билансот на успех;
- кои банката ги класифицира како расположливи за продажба; и
- кои ја исполнуваат дефиницијата за кредити и побарувања.

Сопственичките инструменти не го исполнуваат условот на СППИ и не можат да бидат класифицирани како финансиски средства кои се чуваат до достасување.

Мерење

Вложувањата кои се чуваат до достасување се мерат по амортизираната набавна вредност, со употреба на метод на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите коишто произлегуваат кога средството е депризирано или оштетено и преку процесот на амортизација, се признаваат во билансот на успех.

Доколку банката купи должнички хартии од вредност, коишто ги класифицира како чувани до достасување, со дисконт или пак со премија, износот на добиениот дисконт или премија ќе го евидентира на сметките за дисконт, односно премија во рамки на соодветната група на сметки за вложување во должнички хартии од вредност коишто се чуваат до достасување. Останатите провизии и надомести коишто се составен дел од ефективната камата (ако има), како и трансакциските трошоци што се директно поврзани со трансакцијата, односно директно зависните трошоци (ако има), се евидентираат на сметките за акумулирана амортизација во рамки на соодветната група сметки за вложување во должнички хартии од вредност коишто се чуваат до дост

Финансиски средства расположливи за продажба

Класификација

Финансиски средства расположливи за продажба се оние средства кои банката ги држи со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и кои согласно со договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“).

Мерење

По почетното признавање, банката ги мери финансиските средства по нивната објективна вредност, без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или отуѓување.

Добивките или загубите од последователното мерење по објективната вредност на должничкото финансиско средство што е расположливо за продажба се еднакви на разликата помеѓу амортизираната набавна вредност и тековната објективна вредност на средството и треба да се вклучат директно во капиталот и резервите, во позицијата „Ревалоризациски резерви/Разлики од вреднување на средствата расположливи за продажба“. Значи, за должничките хартии од вредност класифицирани како расположливи за продажба банката треба да има евиденција и на амортизираната набавна вредност (врз основа на која, во одделни пресметковни периоди, ќе го разграничува и ќе го евидентира приходот врз основа на камата

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

(еднаков на збирот од номиналната/договорната камата и разграничувањето на премијата, дисконтот и акумулираната амортизација)) и на објективната вредност

Во моментот на депризнавање на должничкото финансиско средство расположливо за продажба (средството е продадено или достасано), кумулативните добивки/загуби што се претходно признаени во ревалоризациските резерви се депризнаваат од капиталот и нето-добивките или загубите се признаваат во билансот на успех во позицијата „Останати приходи од дејноста/Останати расходи од дејноста“.

За вложувањата во сопственички хартии од вредност коишто банката ги класифицирала во оваа категорија, промените во објективната вредност (утврдени како разлика помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност) се евидентираат на „Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување/Разлики од вреднувањето на средствата расположливи за продажба“ и на сметките за промени во објективната вредност во рамки на сметките за евидентирање на вложувањата во хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за

Приходите врз основа на камата, дивиденда, како и позитивните/негативните курсни разлики на финансиските средства што се расположливи за продажба се признаваат во билансот на успех за тековниот период.

Парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства во благајна, депозити по видување во банки, депозити чувани во Народна Банка на Република Македонија, како и високо ликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена во нивната објективна вредност, и кои се користат од Банката во управување со нејзините краткорочни обврски.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата ги вклучуваат сите побарувања кои произлегуваат од трансакциите со комитенти и банки, како оние кои потекнуваат од банката, така и оние кои се купени на секундарен пазар.

Кредити и побарувања се недериватни финансиски средства со фиксни или определени плаќања.

Кредитите и побарувањата не ги вклучуваат средствата:

- коишто банката при почетното признавање ги класифицирала како средства по објективната вредност преку Билансот на успех;
- коишто банката при почетното признавање ги определила како расположливи за продажба;

Кредитите на финансиски друштва дадени по договор за повторно купување/договор за реоткуп треба да се прикажуваат одделно. Согласно со принципот, суштината над формата, договорите за реоткуп треба да се признаат како одобрени кредити за кои, како обезбедување, се заложени хартии од вредност. Заложените хартии од вредност може да се евидентираат на вонбилансните сметки.

Кредитите на и побарувањата од други комитенти вклучуваат:

- кредити на и побарувања од различни клиенти;
- нето-вложувања во финансиски лизинг;
- останати побарувања

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Кредитите на и побарувањата од банки вклучуваат:

- кредити на банки;
- орочени депозити во банки, со оригинален рок на достасување подолг од 3 месеци;
- репо договори;
- останати побарувања..

Кредитите на банки се дефинирани како трансакции за кои важи склучениот договор за кредит.

Признавање

Банката треба да ги признае кредитите и побарувањата во нејзиниот Биланс на состојба единствено кога станува странка на договорните одредби на инструментот.

Мерење

Кредитите и побарувањата почетно се мерат по нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци коишто се директно поврзани со стекнувањето или издавањето на финансиското средство.

Кредитите и побарувањата последователно треба да се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка

Оштетување/Исправка на вредноста на финансиските средства

Банката треба, на редовна основа, да проценува и да признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност и на должничките финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка. Банката треба да проценува и признава очекуваните кредитни загуби и за вонбилансната кредитна изложеност и за побарувањата врз основа на договорите за наем, побарувањата од купувачи и останати побарувања коишто се дел од изложеноста на кредитниот ризик, дефинирана во Одлуката за управување со кредитниот ризик. Начинот на вршење и утврдување на исправката на вредноста и посебната резерва (оштетувањето) на активните билансни и потенцијалните вонбилансни изложености на банката е подетално регулирано во Одлуката за управување со кредитниот ризик.

За целите на финансиските извештаи групите на кредитен ризик (Група 1,2,3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, ги поврзува и известува на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик А
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик Б и В, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат стаус на нефункционална кредитна изложеност

Депризнавање

Банката го депризнава финансиското средство кога договорните права од договорот за паричните текови од средството истекуваат, или кога ги пренесува правата за добивање на договорните парични текови од средството во трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Банката ги депризнава финансиските обврски, кога нејзините договорни обврски се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се пребиваат само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби коишто произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите на Банката за тргување.

(ж) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценетата вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето се депризнава од билансот на состојба.

Од 1 јануари 2012 година, загубата за оштетување за затечените преземени средства е еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- разликата помеѓу проценетата вредност намалена за трошоците за продажба и почетната сметководствена вредност, намалена за вкупниот износ на загуба за оштетување и

- 20% од почетната сметководствена вредност намалена за вкупниот износ на загуба за оштетување.

Во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања од 28 март 2013 година (Службен весник на РМ бр. 50/13), Банката е должна на датумот на преземање на средството, во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Банката е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Банката и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватност на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Банката е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- негативната разлика помеѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и

- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Во периодот помеѓу две процени на пазарната вредност на преземеното средство, Банката ќе признае дополнителен износ на загуба за оштетување во билансот на успех еднаков на негативната разлика помеѓу нето-вредноста и износот на објавената намалена продажна цена на преземеното средство.

Доколку Банката не успее да ги продаде средствата преземени до 1 јануари 2010 година најдоцна до 1 јануари 2017 година, должна е на 1 јануари 2017 година да ја сведе нивната нето-вредност на нула.

За средствата преземени во периодот од 1 јануари 2010 година до влегувањето во сила на оваа Одлука, Банката е должна да го направи првото признавање на загуба поради оштетување најдоцна до 1 јануари 2014 година, а доколку истите не успее да ги продаде најдоцна до 1 јануари 2018 година должна е на тој датум да ја сведе нивната нето-вредност на нула.

Доколку Банката не успее да го продаде преземеното средство во рок од 5 години, должна е на крајот на петтата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземените средства се депризнаваат при продажба на средството или кога средството трајно ќе се повлече од употреба. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

(3) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците коишто се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Недвижности и опрема (продолжува)

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сметководствената вредност на заменетиот дел се депризнава. Трошоците за тековно одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци во моментот на нивното настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава во билансот на успех по пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на секој дел од недвижностите и опремата. На земјиштето и на инвестициите во тек не се пресметува амортизација. Годишните стапки на амортизација, според нивниот проценет век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%	%
	2022	2021
Градежни објекти	2.5	2.5
Опрема	10-25	10-25
Транспортни средства	25	25
Вложување во недвижности и опрема земен под закуп	10	10

Методот на амортизација, проценетиот корисен век и резидуалната вредност се преоценуваат на секоја дата на известување и се коригираат доколку е потребно.

(s) Нематеријални средства

(i) Признавање и мерење

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради општетување, доколку има.

(ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци во моментот на нивното настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се признава во билансот на успех по пропорционална метода во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На нематеријалните средства во подготовка не се пресметува амортизација.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот проценет век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	2022	% 2021
Софтвер	25	25
Лиценци	25	25

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

(и) Нетековни средства чувани за продажба

Нетековно средство е средство кое не ја исполнува дефиницијата за тековно средство. Средството мора да биде расположливо за моментална продажба (се очекува продажбата да се оствари во период од една година од датумот на класификација) и неговата продажба мора да биде високо веројатна. Група за отуѓување е група на средства кои ќе се отуѓат заедно, како група, во една трансакција, заедно со обврските што се директно поврзани со овие средства. Група за отуѓување може да биде група од единици кои создаваат пари, поединечна единица која создава пари или дел од единицата која создава пари. Групата за отуѓување може да вклучи кое било средство и обврска на банката, вклучувајќи ги тековните средства и тековните обврски. Банката го мери нетековното средство (или групата за отуѓување), класифицирано како чувано за продажба според вредноста пониска од неговата сметководствена вредност и од објективната вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, кои ќе паднат на товар на банката.

Непосредно пред почетната класификација на средството (или на групата за отуѓување) како средство чувано за продажба, сметководствената вредност на средството (или на сите средства и обврски во групата) се мери во согласност со барањата за соодветната позиција за нетековните средства каде што тие претходно припаѓале. Банката не врши амортизација на нетековните средства кои се чуваат за продажба, се додека средството е класифицирано во оваа позиција или додека тоа е дел од групата за отуѓување.

Банката треба да признае загуба поради оштетување во Билансот на успех за секое почетно или последователно намалување на вредноста на средството (или на групата за отуѓување) до објективната вредност намалена за трошоците за продажбата.

(ј) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класификувани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство. Останатите наеми се оперативни наеми и не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

(к) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или единицата која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех. Загубите поради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Загуби поради оштетување на нефинансиски средства (продолжува)

Надоместливиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При процената на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни процени на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секоја дата на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во процените користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување.

(А) Депозити, обврски по кредити и останати обврски

Финансиските обврски се класификуваат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од депозити, обврски по кредити и останати обврски.

Депозитите, обврските по кредити и останатите обврски почетно се искажуваат по објективна вредност, корегирани за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

(Б) Резервирања

Резервирање се признава кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни процени на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по пониската вредност од сегашната вредност на очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(М) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, коишто се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Користи за вработените (продолжува)

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот којшто се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(н) Капитал и резерви

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

(ii) Резерви

Резервите, вклучувајќи ги останатите резерви и ревалоризациските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулирани добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на Собранието на Банката, промените во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба и преземените средства. Банката има обврска да издвојува законски резерви во износ од 5% од добивката за годината, се додека износот на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основачкиот капитал. Во согласност со законските одредби, резервите може да се користат за покривање на загубите од работење, за распределба на дивиденди по одлука донесена на Собранието на Банката.

(iii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување на акционерскиот капитал. Откупените акции се класификуваат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

(iv) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Значајни сметководствени политики (продолжува)

(о) Заработка по акција

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција е пресметана со поделба на добивката или загубата расположлива на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводната заработка по акција е утврдена со корекција на добивката или загубата расположлива на сопствениците на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции за ефектите од сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(п) Известување според сегменти

Сегментот претставува компонента на Банката што може да се разграничи и којшто е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Банката примарно известува по деловни сегменти.

(р) Вонбилансна евиденција

Банката води вонбилансна евиденција на потенцијални/неизвесни средства и обврски за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски. Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.

Белешките кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

1.4 Употреба на оценки и процени

Најзначајните области во кои се потребни оценки и расудувања се:

Поседна резерва за кредити и побавувања

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1.3 (е)(vii).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските.

Раководството на Банката користи процени кои се темелат на искуство од историски оштетувања на средствата со карактеристики на ризик и објективни докази слични на оние во портфолиото при одредување на нивните идни парични текови. Методологијата и претпоставките користени за процена на износот и временскиот распоред на идните парични текови редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Оштетување на вложувања во сопственички хартии од вредност расположиви-за-продажба

Банката утврдува дека вложувањата во сопственички хартии од вредност расположиви-за-продажба се оштетени доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето на тоа што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување. Во формирањето на ова расудување, Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на компанијата во којашто се инвестира, достигнувањата на индустријата или сектор, промените во технологијата и оперативните или финансиските парични текови.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1.3 (е)(vi). За финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Употреба на оценки и процени (продолжува)

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на нефинансиското средство или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

1.5 Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Не постојат промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекции на грешки во приложените финансиски извештаи.

1.6 Усогласеност со законската регулатива

Со состојба на 31 декември 2022 година, Банката е усогласена со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

Во текот на 2014 година од страна на Народна Банка на Република Македонија на Банката и беа изречени мерки: решение, писмено предупредување и препорака. Мерките се изречени врз основа на наодите од Записникот за извршена делумна теренска контрола на Банката во втората половина од 2013 година и се во сила и на датумот на известување.

Во текот на 2015 година од страна на Народна Банка на Република Македонија на Банката и беше изречена мерка писмено предупредување. Мерката е изречена врз основа на наодите од Записникот за извршена непосредна теренска контрола на Банката во првата половина на 2015 година и е во сила и на датумот на известување.

Во текот на 2015 година, врз основа на Записник од извршена непосредна теренска контрола во првата половина на 2015 година, Банката потпиша Меморандум за измена и дополнување на Меморандумот од 12 април 2012 година, изменет со Меморандум од 14 јануари 2013 година, 28 јуни 2013, 01 септември 2014 година и 11 ноември 2015 година.

На 30 јануари 2017 година, под број 2717 склучен е Меморандум за измена и дополнување на Меморандумот бр.3090 од 12 април 2012 година, изменет со Меморандумите бр. 1265 од 14 јануари 2013 година, бр. 22991 од 28 јуни 2013 година, бр.27640 од 1 септември 2014 година и бр. 383 од 11 ноември 2015 година, според кој Банката ќе одржува ликвидна актива којашто ќе учествува со најмалку 30% во вкупната актива на Банката и со која Банката ќе обезбеди покритие на вкупните депозити на домаќинства од најмалку 50%. Банката, во просек, на дневна основа ќе го одржува ова ниво на покриеност.

На 22 март 2018 година, под бр И.бр.15-60/1 склучен е Меморандум за измена и дополнување на Меморандумот бр.3090 од 12 април 2012 година, изменет со Меморандумите бр. 1265 од 14 јануари 2013 година, бр. 22991 од 28 јуни 2013 година, бр.27640 од 1 септември 2014 година, бр. 383 од 11 ноември 2015 година, број 2717 од 30 јануари 2017 година, и бр52 од 28 март 2017 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Усогласеност со законската регулатива (продолжува)

Со писмено предупредување за измена на Писменото предупредување И.бр 15-170/2 од 19 декември 2017 година, во предупредувањето на гувернерот на Народната банка на Република Македонија И бр. 51 од 28 март 2017 година, точката 1 се менува и гласи: „Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од најмалку 15% заради покривање на ризиците на кои е изложена во работењето. Во останатиот дел Писменото предупредување на гувернерот на Народната банка на Република Македонија И бр. 51 од 28 март 2017 година е непроменето.

Во текот на 2018 година, НБРМ спроведе контроли на Банката врз основа на што достави Записник од извршената теренска контрола на усогласеност со прописите И.бр.17-78-4 од 28 април 2018 година, Записник од извршена непосредна теренска контрола И.бр.28040/4 од 6 октомври 2018 година и Записник од непосредна контрола И.бр.17-155 од 1 декември 2018 година.

На 12 ноември 2018 година примено е Решение ПТ Бр 15-35529/1 според кое Банката се задолжува да одржува ликвидна актива којашто ќе учествува со најмалку 30% во вкупната актива на Банката и со којашто Банката ќе обезбеди покритие на вкупните депозити на население од најмалку 60%.

На 25 декември 2018 година примено е Решение ПТ Бр 15-40273/1 според кое Банката се задолжува да одржува стапка на адекватност на капиталот 15,75% заради покривање на ризиците на кои е изложена во работењето, додека заштитниот слој за зачувување на капиталот останува на ниво од 2.5% од активата за покривање на ризиците. Во останатиот дел од Решението на Народната банка на Република Македонија, писменото предупредување И бр. 51 од 28 март 2017 година е непроменето.

Во текот на 2018 година, НБСРМ спроведе контроли на Банката врз основа на што достави Записник од извршената теренска контрола на усогласеност со прописите ПТ.Бр.17-35228/1 од 8 ноември 2018 година.

Во текот на 2019 година, НБРСМ спроведе контроли на Банката врз основа на што достави Записник од извршената непосредна теренска контрола на работењето на Банката бр.17 - 16567/1 од 13 мај 2020 година.

Во текот на 2020 година, НБРСМ спроведе контроли на Банката врз основа на што достави Записник од извршената непосредна теренска контрола на работењето на Банката бр.17 - 14556/1 од 9 јуни 2021 година.

На 22 ноември 2021 година примено е Решение ПТ Бр 15-33750/1 според кое Банката се задолжува најдоцна до 30 јуни 2022 година да ги зголеми сопствените средства заради исполнување и натамошно одржување на заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците најмалку преку распределба на добивката за 2021 година во сопствените средства.

Во текот на 2022 година, со Решение ПТ бр. 15-6087/1 од 23 февруари 2022 година, НБРСМ извршила измена на мерката во точка 4 од Решението ПТ бр. 15-40273/1 од 25 декември 2018 година, со што на Банката и е дозволено да изврши исплата на варијабилните надоместоци на органите на Банката за 2018 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година**

На 24 јуни 2022 година, Банката добила Меморандум за измена на Меморандум ПТ бр. 15-22752/1, според кој учеството на изложеностите од групациите “Кара”, “Пелистерка”, “Ексико”, “Бетон-ЗК Пелагонија” и “Дивелоп Груп” може да изнесува најмногу до 5,5% од сопствените средства на Банката. Исто така, со овој Меморандум Банката може да одобрува нови кредити и други облици на кредитна изложеност на овие Групации и лицата поврзани со нив, класифицирани во категорија на ризик А на ниво на банкарскиот систем, најмногу до лимитот од 5,5% од сопствените средства на Банката. По исклучок, Банката може да одобрува нови кредити и други облици на кредитна изложеност на групациите и со нив поврзаните лица доколку се обезбедени со првокласни инструменти на обезбедување во смисла на Одлуката за методологија за управување со кредитниот ризик. Заклучно со 31 декември 2022 година, изложеноста кон Групациите изнесува 7,2% од сопствените средства на Банката.

Банката ги презема сите активности за спроведување на мерките и отстранување на слабостите и за истото НБРСМ беше редовно известувана и помеѓу НБРСМ и Банката е потпишана спогодба за отстранување на неусогласености.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

2 Управување со ризици

Вовед

Најзначајните ризици на кои е изложена Банката во своето работење се:

- кредитен ризик
- ризик на ликвидност
- пазарни ризици
- оперативен ризик

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

Рамка на управување со ризици

Надзорниот и Управниот Одбор имаат целосна одговорност врз воспоставувањето и следењето на политиката за управување со ризикот. Надзорниот Одбор има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области. Одборите редовно ги известуваат Управниот и Надзорниот Одбор за своите активности, соодветно.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и следење на ризиците и усогласеност со лимитите. Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката, преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за управување со ризици на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката и усогласеноста на Банката со прописите кои ги носи НБРМ, кои се однесуваат на управување со ризици. Одборот за управување со ризици во извршувањето на своите функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на интерните контроли и процедурите за управување со ризик, и резултатите ги презентира до Одборот за ревизија.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и побарувањата на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со овој ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот и со него поврзаните лица, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот одбор и Управниот одбор ја делегираат својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитните Одбори кои имаат точно утврдени ингеренции за одобрување на кредитни изложености, но не повеќе од 10% од сопствените средства на Банката. Кредитни изложености од над 10% до 20% од сопствените средства на Банката ги одобрува Одборот за управување со ризици, додека кредитни изложености над 20% од сопствените средства ги одобрува Надзорниот Одбор. Одделните сектори за кредитирање на Банката (Сектор за работа со правни лица, Сектор за работа со физички лица, Служба за администрација и евиденцијата на пласмани, Секторот за управување со ризици) се одговорни за контрола на кредитниот ризик на Банката, вклучувајќи:

- *Изготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеност на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Дирекциите за кредитирање и управување со ризици ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, пред да бидат одобрени на клиентите.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и побарувања), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување на тоа дали е потребна загуба за оштетување. Тековната класификација на Банката се состои од шест степена кои ги рефлектираат различните нивоа на ризик и расположливото обезбедување.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и посебната резерва до Одборот за управување со ризик и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.

Службите за кредитирање се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие во соработка со Секторот за Управување со ризици се одговорни и за квалитетот на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Внатрешната Ревизија врши редовни контроли на работењето на службите за кредитирање.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Оштетени кредити, други побарувања и хартии од вредност

Оштетени кредити, други побарувања и хартии од вредност за коишто Банката одреди дека е веројатно да не се наплати целата достасана главница и камата според договорните услови на договорот за кредит / хартии од вредност. Овие средства се класификувани од А до Д ризична категорија според интерниот систем за класификација на кредитен ризик на Банката.

Достасани, но не оштетени кредити, други побарувања и хартии од вредност

Кредитите, другите побарувања и хартиите од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, со доцнење до 30 дена, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедување со првокласни инструменти во согласност со Одлуката.

Исправка на вредност

Банката пресметува исправка на вредност која претставува процена на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Главни компоненти на оваа исправка на вредност е специфичната исправка на вредност која се однесува на индивидуално значајните изложености и групна исправка на вредност за портфолио за мали кредити и за група на слични финансиски средства за кои поединечна исправка на вредноста не може да се определи или не е определена.

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната исправка на вредност) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот / хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како значајни промени во финансиската позиција на должникот / издавачот на хартиите од вредност, доколку должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализација на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната исправка на вредност) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите. Исто така, Банката врши отпис на одредени побарувања и без правосилна судска одлука, доколку постојат недвосмислени докази за неможност за наплата на истите.

Банката врши еднократно отпишување на долговите по основ потрошувачки кредити на кредитокорисници за кои има добиено акт од Министерот за финансии за стекнување на право на даночен кредит и врз основа на Акт за остварување на правото на еднократен отпис на долгот од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните во согласност со Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните. Еднократен отпис се врши со бришење на долгот на должникот од евиденцијата на Банката. Врз основа на добиеното Решение од Министерството за финансии, Банката користи даночен кредит од 10% од отпишаниот долг во Даночната пријава за данок од добивка во соодветниот период кога е отпишан долгот.

Банката врши отпис и на кредитната изложеност доколку се поминати две години од датумот кога банката изврши исправка на вредноста, односно издвоила посебна резерва од 100% согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитен ризик (Службен весник на РМ бр. 149/18; Службен весник на РСМ 76/20; 116/20 и 83/22).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Банката има обезбедување за кредитите и побарувањата на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Процената на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување.

Во согласност со Кредитната политика на Банката, во зависност од понуденото обезбедување, кредитите се делат на:

- Кредити со хипотека на недвижен имот
- Кредити со залог на подвижен предмет
- Ломбардни со залог на хартии од вредност
- Кредити со залог на акции
- Кредити со гаранција од трети лица
- Кредити со административна забрана
- Кредити покриени со паричен депозит
- Други видови, вклучувајќи права врз материјални или нематеријални активи со утврдена цена.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	6.468.158	6.596.526	-	-	1.181.506	258.872	1.440.883	2.410.101	3.283	2.890	226.717	217.966	613.628	659.635	9.934.175	10.145.990
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(56.518)	(74.019)	-	-	-	-	(1.061)	(945)	(34)	(30)	(48)	(101)	(4.296)	(4.706)	(61.958)	(79.800)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	6.411.641	6.522.508	-	-	1.181.506	258.872	1.439.821	2.409.156	3.249	2.860	226.668	217.865	609.332	654.929	9.872.218	10.066.190
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	654.431	355.597	-	-	-	-	-	-	1.536	2.089	250	499	18.141	24.995	674.358	383.180
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(55.609)	(36.887)	-	-	-	-	-	-	(214)	(268)	(38)	(36)	(2.139)	(1.707)	(58.000)	38.897
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	598.822	318.711	-	-	-	-	-	-	1.323	1.822	212	463	16.001	23.288	616.358	344.283
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	326.177	342.874	-	-	-	-	-	-	4.313	3.320	3.888	2.128	6.835	285	341.214	348.606
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(247.321)	(242.530)	-	-	-	-	-	-	(3.715)	(1.735)	(2.208)	(1.203)	(2.051)	(86)	(255.295)	(245.554)

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризици (продолжува)

Сметководствена

вредност,

намалена за

исправката на

вредноста и

посебната

резерва

-	-	78.856	100.343	-	-	-	-	-	-	598	1.585	1.681	925	4.785	200	85.919	103.052
---	---	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-----	-------	-------	-----	-------	-----	--------	---------

Вкупна

сметководствена

вредност на

побарувања со

кредитен ризик

пред исправката

на вредноста и

посебната

резерва

-	-	7.448.767	7.294.998	-	1.181.506	258.872	1.440.883	2.410.101	9.133	8.299	230.855	220.592	638.604	684.915	10.949.747	10.877.777
---	---	-----------	-----------	---	-----------	---------	-----------	-----------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

(Вкупна

исправка на

вредноста и

посебна резерва)

-	-	(359.448)	(353.321)	-	-	-	(1.061)	(945)	(3.963)	(2.033)	(2.294)	(1.339)	(8.486)	(6.498)	(375.252)	(364.135)
---	---	-----------	-----------	---	---	---	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Вкупна

сметководствена

вредност на

побарувања со

кредитен ризик

намалена за

исправката на

вредноста и

посебната

резерва

-	-	7.089.318	6.941.678	-	-	1.181.506	258.872	1.439.821	2.409.156	5.169	6.266	228.561	219.253	630.118	678.417	10.574.495	10.513.641
---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	---------	-----------	-----------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Процената на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	412.208	482.287	-	-	-	-	-	-	-	-	14.023	12.850	426.231	495.137
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	17	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	4.343.156	4.144.287	-	-	-	-	-	-	10.710	2.932	234.773	234.861	4.588.639	4.382.080
имот за вршење дејност	-	-	5.594.861	5.217.538	-	-	-	-	-	-	22.456	5.760	273.884	183.319	5.891.201	5.406.618
Залог на подвижен имот	-	-	1.565.802	1.807.768	-	-	-	-	-	-	1.632	1.346	17.147	17.923	1.584.582	1.827.037
Останати видови на обезбедување	-	-	962.624	871.519	-	-	-	-	-	-	321	30	61.460	23.174	1.024.405	894.723
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	12.878.651	12.523.399	-	-	-	-	-	-	35.136	10.069	601.287	472.128	13.515.075	13.005.596

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Следната табела дава преглед на изложеноста на Банката на кредитен ризик според евидентираниите износи, категоризирани по индустриски сектори со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Нерезиденти	-	-	31.443	29.884	-	-	-	-	453.297	471.244	2	9	2.964	2.381	-	-	487.706	503.518
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	195.288	217.349	-	-	-	-	-	-	128	118	52	7	6.848	8.286	202.316	225.761
Рударство и вадење на камен	-	-	12.181	19.922	-	-	-	-	-	-	3	268	2	4	-	-	12.185	20.194
Прехрамбена индустрија	-	-	379.474	363.504	-	-	-	-	-	-	86	45	5	16	723	14.861	380.288	378.425
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	57.050	54.026	-	-	-	-	-	-	26	31	-	-	380	2.226	57.456	56.283
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	95.445	150.888	-	-	-	-	-	-	39	40	236	20	8.584	5.577	104.304	156,525
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	47.142	83.833	-	-	-	-	-	-	41	261	84	-	4.057	5.179	51.241	89.274
Останата преработувачка индустрија	-	-	153.923	155.056	-	-	-	-	-	-	93	96	-	-	14.119	6.321	168.219	161.472
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	35.681	34.916	-	-	-	-	-	-	319	163	-	-	16.380	11.897	52.380	46.976
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	72.957	93.947	-	-	-	-	-	-	29	24	9	7	4.079	12,136	77.074	106.115
Градежништво	-	-	485.498	470.682	-	-	-	-	-	-	236	236	72	12	36.010	94,662	521.816	565.592

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
					2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
во илјади денари	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и моторцикли	-	-	835.113	760.459	-	-	-	-	-	-	641	606	93	477	46.164	46,025	882.011	807,567
Транспорт и складирање	-	-	390.704	432.107	-	-	-	-	-	-	533	1,157	119	9	31.511	38,729	422.867	472,001
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	189.347	170.779	-	-	-	-	-	-	331	112	105	32	20.823	4,041	210.606	174,964
Информации и комуникации	-	-	104.622	125.319	-	-	-	-	-	-	260	242	-	24	18.028	14,181	122.910	139,767
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	16.983	16.115	-	-	-	-	986.524	1.937.912	164	139	1.801	3.214	15.498	21.966	1.020.970	1,979,345
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	46.596	74.719	-	-	-	-	-	-	66	33	-	2	-	-	46.661	74,754
Стручни, научни и технички дејности	-	-	127.569	125.158	-	-	-	-	-	-	155	177	3	10	22.550	21.901	150.277	147,245
Административни и помошни услужни дејности	-	-	62.215	73.780	-	-	-	-	-	-	84	139	985	4.791	23.854	19,359	87.138	98,069
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	-	-	22.655	31.857	-	-	1.181.506	258.872	-	-	35	28	218.418	204.358	-	-	1.422.614	495,116
Образование	-	-	2.904	4.838	-	-	-	-	-	-	85	51	-	-	21.918	17.686	24.907	22,576
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	17.252	11.835	-	-	-	-	-	-	50	57	-	-	812	969	18.119	12,861
Уметност, забава и рекреација	-	-	27.042	29.405	-	-	-	-	-	-	33	102	-	-	15.254	18.425	42.329	47,931
Други услужни дејности	-	-	35.072	6.177	-	-	-	-	-	-	95	100	455	921	3.498	794	39.120	7,992

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Управување со ризици (продолжува)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
во илјади денари	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	3.644.863	3.405.007	-	-	-	-	-	-	1.631	2.023	1.668	1.422	319.029	313.196	3.967.192	3.721.648
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.485	1.545	-	-	1.787	1.555
Вкупно	-	-	7.089.318	6.941.561	-	-	1.181.506	258.872	2.409.156	5.169	6.266	228.561	219.253	630.118	678.417	10.574.495	10.513.525	

СТОПАНСКА БАНКА а.д. Битола

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Следната табела дава преглед на изложеноста на Банката на кредитен ризик според евидентираниите износи, категоризирани по географски региони со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

Географска локација	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	во илјади денари																	
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	7.057.955	6.911.677	-	-	1.181.506	258.872	986.524	1.937.912	5.167	6.258	225.597	216.872	630.118	678.417	10.086.869	10.010.007
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	423.431	237.885	-	7	2.964	2.381	-	-	426.395	240.272
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	129	386	-	1	-	-	-	-	129	388
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	17.024	16.537	-	-	-	-	29.738	232.973	1	-	-	-	-	-	46.763	249.511
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	14.339	13.346	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14.340	13.347
Вкупно	-	-	7.089.318	6.941.561	-	-	1.181.506	258.872	1.439.821	2.409.156	5.169	6.266	228.561	219.253	630.118	678.417	10.574.495	10.513.525

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност е ризик дека Банката ќе западне во потешкотии во исполнување на своите финансиски обврски.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, секогаш да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални и вообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Секторот за поддршка и финансии добива информации од другите сектори во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за другите проектирани парични текови кои произлегуваат од идното планирано работење. Потоа, Секторот за поддршка и финансии води портфолио на краткорочни ликвидни средства, воглавно составени од краткорочни ликвидни вложувања во хартии од вредност, со цел да се одржува доволна ликвидност на Банката.

Дневната ликвидна позиција и пазарните услови редовно се следат. Сите политики и процедури за ликвидноста се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со ризици. Дневните извештаи за ликвидност ја покриваат ликвидната позиција на Банката. Извештаите за ликвидност се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поединечни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ризикот на ликвидност со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во целокупната стратегијата на Банката.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката води портфолио на високоликвидни средства.

Табелата ги прикажува недисконтираните парични текови на средствата и обврските и непризнаените преземени обврски за кредитирање на Банката, на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Очекуваните парични текови на овие инструменти значајно се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување на клиенти се очекуваат да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Притоа, износите на 31 декември 2022 и 2021 година се презентирани на бруто основа, односно не се земени во предвид износите на акумулираната амортизација, исправката на вредноста и издвоената посебна резерва.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
во илјади денари

31 декември 2022	Помалку од 1 мес. до 1 месец	Од 1 до 3 месеци од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес. од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години од 2 до 5 години	Над 5 години над 5 години	Вкупно Вкупно
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	1.523.374	122.986	-	439.827	-	-	2.086.187
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	345.788	351.745	1.747.282	923.966	1.725.383	2.367.394	7.461.558
Вложувања во хартии од вредност	25.307	49.943	1.131.558	-	-	-	1.206.808
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	33.440	-	-	-	33.440
Останати побарувања	264.011	16	3.738	31	115	190	268.101
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	2.158.481	524.690	2.916.018	1.363.823	1.725.498	2.367.584	11.056.094
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	30	-	-	-	-	-	30
Депозити на други комитенти	4.529.307	434.165	2.451.454	1.259.952	606.405	31.821	9.313.105
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	101.375	-	9.549	20.112	105.457	209.324	445.817
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	12.231	3.551	26.461	7.212	10.998	10.030	70.484
Вкупно финансиски обврски	4.642.944	437.717	2.487.464	1.287.276	722.861	251.175	9.829.437
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	169.682	108.174	352.351	225.544	278.763	652.402	1.786.917
Рочна неусогласеност	(2.654.145)	(21.201)	76.203	(148.997)	723.874	1.464.006	(560.259)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)
во илјади денари

31 декември 2021	Помалку од 1 мес. до 1 месец	Од 1 до 3 месеци од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес. од 3 до 12 месеци	Од 1 до 2 години од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години од 2 до 5 години	Над 5 години над 5 години	Вкупно Вкупно
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	2.663.021	-	-	789.259	-	-	3.452.281
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	336.156	337.547	1.839.181	902.480	1.776.614	2.115.534	7.307.512
Вложувања во хартии од вредност	284.174	-	-	-	-	-	284.174
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	260.717	3	8.017	46	65	82	268.929
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	3.544.068	337.550	1.847.198	1.691.784	1.776.679	2.115.616	11.312.896
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	68	-	-	-	-	-	68
Депозити на други комитенти	5.119.034	440.845	2.382.270	876.763	787.068	51.098	9.657.079
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	338.336	-	24.802	1.541	15.348	6.328	386.354
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	32.280	-	-	-	-	32.280
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	34.731	4.060	23.994	8.924	12.289	6.958	90.956
Вкупно финансиски обврски	5.492.169	477.186	2.431.065	887.227	814.705	64.385	10.166.737
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	161.212	117.113	366.316	207.977	311.248	400.300	1.564.166
Рочна неусогласеност	(2.109.312)	(256.748)	(950.184)	596.580	650.725	1.650.931	(418.007)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

2.3.1 Изложеност на каматен ризик - портфолното кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот начин на менување на променливите каматни стапки, како што се на пример каматната стапка на штедните влогови на населението, ЛИБОР и различни видови на камати.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката е осетлива на промените во средствата бидејќи за најголемиот дел на каматоносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки. Во услови кога се намалуваат каматните стапки, ќе се намалат и каматните маргини како резултат на тоа што каматните стапки на обврските ќе се намалат со понизок процент во споредба со каматните стапки на средствата. Како и да е, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, окружувањето и стапката на инфлација.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

во илјади денари	Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2022				
Износ пред анализи на чувствителност/стрест тестови (31.12.2022)	32.773	1.842.445	8.889.557	20.73%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
Сценарио 1: Денарот депрецира за 30% во однос на сите други валути	31.875	1.874.320	9.915.518	18.90%
Сценарио 2: Денарот апрецира за 30% во однос на сите други валути	(31.875)	1.810.570	7.863.598	23.02%
Сценарио 3: Повлекување на 40% од депозитите во евра на физички лица и трансформирање на истите во депозити во американски долари	32.773	1.842.445	9.525.693	19.34%
Ризик од промена на каматните стапки				
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувања во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија				
Сценарио 1: - Да мигрираат во полоша категорија на ризик изложеностите обезбедени со тип на обезбедување кој е најзастапен во кредитното портфолио на Банката, согласно категориите дефинирани за следење на лимити во Политиката за управување со кредитен ризик.	(600.934)	1.241.511	8.255.850	15.04%
Сценарио 2: - Да мигрираат во полоша категорија на ризик изложеностите во географските региони во кои Банката има најголема изложеност, согласно категориите дефинирани за следење на лимити во Политиката за управување со кредитен ризик.	(483.879)	1.358.566	8.372.905	16.23%
Сценарио 3: - Да мигрираат во полоша категорија на ризик изложеностите по производите во кои Банката има најголема изложеност, согласно категориите дефинирани за следење на лимити во Политиката за управување со кредитен ризик.	(360.967)	1.481.478	8.495.817	17.44%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 Управување со ризици (продолжува)

Сценарио 4: Преминување во Б и В категории на ризик на дел од клиентите чии изложености се во најголемите 20 изложености на Банката на ниво на групација (нефинансиски изложености)

(283.181) 1.559.274 8.573.613 18.19%

Сценарио 5: Миргирање на изложеностите во полоша категорија на ризик по дејности при што се зголемува просечниот процент на исправка на дејноста; Миргирање на изложеностите во полоша категорија на ризик по дејностите во кои Банката со сосотојба на 31.12.2021 година има најголема изложеност.

(420.460) 1.421.985 8.436.324 16.86%

Сценарио 6:- Миграција на категориите В, Г и Д за 30% со истовремено намалување на категориите А и Б, под услов да не настане пласман на нови средсва односно нема нови одобрувања а со тоа и изложеноста да остане иста:

(39.342) 1.803.103 8.961.672 20.12%

Сценарио 7: Влошување на портфолиото, односно мигрирање на категориите на ризик и тоа: Од Б во В за 30%; од В во Г за 30%; Од Г во Д за 30%

(268.551) 1.573.894 8.588.233 18.33%

Сценарио 8: - Намалување на пазарната вредност на обезбедувањето на дел од побарувањата покриени со станбен и деловен простор поради што кредитните изложености би добиле 100% пондер на ризик, што би значело зголемување на активата по кредитен ризик;

- Активата пондерирана по валутен ризик останува непроменета;
- Активата пондерирана по оперативен ризик останува непроменета;
- Сопствениите средства на Банката остануваат непроменети.

32.773 1.842.445 9.668.349 19.06%

Сценарио 10 - Пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 10%

32.773 1.872.997 9.915.518 18.89%

Сценарио 11 - Пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 30%

32.773 1.870.350 9.915.518 18.86%

Сценарио 12 - Пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 50%

32.773 1.867.703 9.915.518 18.84%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во %</i>
2021				
Износ пред анализи на чувствителност/стрест тестови (31.12.2021)	384.285	1.497.971	8.462.257	17.70%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
Сценарио 1: Денарот депрецира за 30% во однос на сите други валути	4.977	1.502.948	9.488.994	15.84%
Сценарио 2: Денарот апрецира за 30% во однос на сите други валути	(4.977)	1.492.994	7.434.484	20.08%
Сценарио 3: Повлекување на 40% од депозитите во евра на физички лица и трансформирање на истите во депозити во американски долари	384.285	1.497.971	9.032.476	16.58%
Ризик од промена на каматните стапки				
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувања во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија				
Сценарио 1: -Да мигрираат во полоша категорија на ризик изложеностите обезбедени со тип на обезбедување кој е најзастапен во кредитното портфолио на Банката, согласно категориите дефинирани за следење на лимити во Политиката за управување со кредитен ризик.	384.285	1.497.971	8.265.029	18.12%
Сценарио 2: -Да мигрираат во полоша категорија на ризик изложеностите во географските региони во кои Банката има најголема изложеност, согласно категориите дефинирани за следење на лимити во Политиката за управување со кредитен ризик.	(52.439)	1.445.535	8.025.536	18.01%
Сценарио 3: -Да мигрираат во полоша категорија на ризик изложеностите по производите во кои Банката има најголема изложеност, согласно категориите дефинирани за следење на лимити во Политиката за управување со кредитен ризик.	384.285	1.497.971	8.352.906	17.93%
Сценарио 4: Преминување во Б и В категории на ризик на дел од клиентите чии изложености се во најголемите 20 изложености на Банката на ниво на групација (нефинансиски изложености)	384.285	1.497.971	8.323.146	18.00%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 Управување со ризици (продолжува)

Сценарио 5: Миргирање на изложеностите во полоша категорија на ризик по дејности при што се зголемува просечниот процент на исправка на дејноста; Миргирање на изложеностите во полоша категорија на ризик по дејностите во кои Банката со сосотојба на 31.12.2021 година има најголема изложеност.

384.285 1.497.971 8.232.380 18.20%

Сценарио 6:- Миграција на категориите В, Г и Д за 30% со истовремено намалување на категориите А и Б, под услов да не настане пласман на нови средсва односно нема нови одобрувања а со тоа и изложеноста да остане иста:

315.253 1.497.971 8.393.225 17.85%

Сценарио 7: Влошување на портфолиото, односно мигрирање на категориите на ризик и тоа: Од Б во В за 30%; од В во Г за 30%; Од Г во Д за 30%

66.618 1.497.971 8.144.589 18.39%

Сценарио 8: - Намалување на пазарната вредност на обезбедувањето на дел од побарувањата покриени со станбен и деловен простор поради што кредитните изложености би добиле 100% пондер на ризик, што би значело зголемување на активата по кредитен ризик;

- Активата пондерирана по валутен ризик останува непроменета;
- Активата пондерирана по оперативен ризик останува непроменета;
- Сопствените средства на Банката остануваат непроменети.

384.285 1.497.971 9.176.048 16.32%

Сценарио 10 - Пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 10%

384.285 1.502.194 9.488.994 15.83%

Сценарио 11 - Пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 30%

384.285 1.500.684 9.488.994 15.81%

Сценарио 12 - Пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 50%

384.285 1.499.174 9.488.994 15.80%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

А. Анализа на чувствителността на промените на пазарният риск на средствата и обврските (продолжава)

[illegible]

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2022 година

	Позиција	Валута	Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	98.484
1.2	Нето пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(28.554)
1.3	Нето пондерирана позиција за валута МКД _{кд} ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД _{кд} ЕУР	82.450
1.4	Нето пондерирана позиција за валута останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(1.015)
2	Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		151.365
3	Сопствени средства		1.842.445
4	Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)		8.22

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2021 година

	Позиција	Валута	Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	56.286
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(18.840)
1.3	Нето пондерирана позиција за валута МКД _{кд} ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД _{кд} ЕУР	57.755
1.4	Нето пондерирана позиција за валута останато (ФКС + ВКС + ПКС)	Останато	(1.443)
2	Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		93.758
3	Сопствени средства		1.497.971
4	Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)		6.26

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

Табелата подолу ги анализира каматоносните средства и обврски на Банката, групирани според очекуваната промена на каматните стапки на ден 31 декември 2022 и 2021 година.

во илјади денари							Вкупно каматоносни средства/ обврски
2022 (тековна година)	до 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	777.097	122.986	-	-	-	-	900.084
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.219.630	95.418	1.653.046	587.863	743.343	749.518	7.048.818
Вложувања во хартии од вредност						-	
Останата неспомнатата каматочувствителна актива	3.019	1	458	5	11	6	3.499
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	3.999.747	218.406	1.653.505	587.867	743.354	749.524	7.952.402
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	2.859.212	428.196	1.799.195	1.187.149	478.325	8.917	6.760.995
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	90.048	-	9.549	22.196	41.174	144.218	316.184
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	14.325	1.945	20.400	2.820	2.942	1.885	44.318
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	2.972.585	430.142	1.829.145	1.212.166	522.440	155.019	7.121.497
Нето билансна позиција	892.670	(211.736)	(182.791)	(602.102)	246.419	738.722	881.182
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	168.820	106.204	351.293	224.890	277.966	649.261	1.778.434
Нето вонбилансна позиција	(168.820)	(106.204)	(351.293)	(224.890)	(277.966)	(649.261)	(1.778.434)
Вкупна нето-позиција	858.342	(317.940)	(526.933)	(849.188)	(57.053)	(54.756)	(947.529)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари	до 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно каматносни средства/ обврски
2021 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	975.050	-	-	-	-	-	975.050
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од комитенти	3.251.115	132.523	2.035.236	443.029	557.090	508.207	6.927.201
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	5.616	(1)	497	(2)	(1)	2	6.111
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	4.231.781	132.522	2.035.733	443.028	557.089	508.209	7.908.363
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	4.895.757	410.144	2.848.716	590.643	411.071	-	9.156.331
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	275.500	-	26.272	1.541	13.878	6.328	323.519
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	23.115	1.883	13.437	5.908	1.970	1.644	47.958
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	5.194.373	412.026	2.888.425	598.092	426.919	7.972	9.527.807
Нето-билансна позиција	5.194.373	412.026	2.888.425	598.092	426.919	7.972	9.527.807
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	(962.591)	(279.504)	(852.692)	(155.064)	130.170	500.237	(1.619.445)
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	160.534	116.177	364.250	206.248	310.202	400.290	1.557.702
Вкупна нето позиција	(160.534)	(116.177)	(364.250)	(206.248)	(310.202)	(400.290)	(1.557.702)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

Банката се изложува на валутен ризик преку трансакциите во странска валута. Валутен ризик претставува тековен или иден ризик по добивката и капиталот на банката кој произлегува од неповолни движења на девизните курсеви. Валутниот ризик може да се подели на: 1) Трансакциски ризик кој се однесува на влијанието на негативните движења на девизните курсеви кај конкретни девизни трансакции (изложеност при тргување на девизи); 2) Ризик од конверзија (претворање) кој се однесува на променливоста на сметководствените вредности што произлегува од варијациите во девизните курсеви кои се користат при претворање на сметководствените вредности номинирани во странски валути во домашна валута; и 3) Економски девизен ризик кој се однесува на промените на конкурентската сила на Банката или на нејзините субјекти на странските пазари како резултат на големи промени на девизните курсеви.

Оценка на Банката е дека нето изложеноста се одржува на задоволително ниво преку купување и продажба на странска валута заради надоместување на краткорочни отстапувања. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Банката има воспоставено Политика за управување со валутниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани целите и принципите на управување со валутниот ризик, ограничувањата на изложеност на Банката на валутен ризик, лимитите на изложеност на Банката на валутен ризик (врз основа на законската регулатива и интерни лимити), како и надлежностите и овластувањата во врска со активностите и управувањето со валутниот ризик.

Табелите дадени подолу ја претставуваат отворената девизна позиција на монетарните средства и обврски на Банката по одделни валути на 31 декември 2022 и 2021 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Валутен ризик (продолжува)

<i>во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
31 декември 2022					
Монетарни средства					
Парични средства и парични еквиваленти	1.047.858	556.730	208.330	272.208	2.085.126
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од други комитенти	4.906.226	2.104.676	72.665	5.751	7.089.318
Вложувања во хартии од вредност	1.147.437	59.371	-	-	1.206.808
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33.440	-	-	-	33.440
Останати побарувања	260.020	4.825	26	-	264.871
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	7.394.981	2.725.601	281.021	277.960	10.679.563
Монетарни обврски					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	6.332.193	2.427.406	280.701	272.805	9.313.105
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	226.323	219.487	-	-	445.811
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	68.731	1.770	-	-	70.500
Вкупно монетарни обврски	6.627.256	2.648.665	280.701	272.825	9.829.447
Нето-позиција	767.724	76.937	320	5.135	850.116

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)					
Валутен ризик (продолжува)					
во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
31 декември 2021					
Монетарни средства					
Парични средства и парични еквиваленти	2.150.286	797.540	206.782	296.728	3.451.336
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од други комитенти	4.868.825	1.987.255	81.664	3.817	6.941.561
Вложувања во хартии од вредност	284.174	-	-	-	284.174
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	261.253	5.501	154	261.253	266.909
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	7.564.538	2.790.296	288.601	300.545	10.943.979
Монетарни обврски					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	9	39	-	20	69
Депозити на банки					
Депозити на други комитенти	6.560.797	2.509.686	287.757	298.915	9.657.154
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	100.678	285.594	-	-	386.272
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	32.260	-	-	-	32.260
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	88.986	1.986	-	-	90.972
Вкупно монетарни обврски	6.782.749	2.797.305	287.757	298.935	10.166.746
Нето- позиција	781.788	(7.009)	844	1.610	777.233

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Пазарен ризик (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби процеси на интерна контрола, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на Банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани видовите на изложеност на Банката на оперативен ризик, основните цели на политиката, прифатливото ниво на оперативен ризик, генералните насоки при управување со ризикот, информативниот систем, план за непрекинато работење и план за вонредни услови, како и улогата на внатрешната ревизија во оценката на управувањето со оперативниот ризик на Банката.

За целите на пресметката на адекватноста на капиталот, Банката користи пристап на базичен индикатор во одредувањето на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

3 Адекватност на капиталот

Банката ги утврдува сопствените средства и адекватноста на капиталот во согласност со пропишаната Методологија за утврдување на адекватноста на капиталот од НБРМ. Согласно регулативата, активата пондерирана според кредитен ризик и капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик се пресметуваат со примена на стандардизиран пристап.

Коефициентот на адекватноста на капиталот го покажува нивото на покриеност на ризичното работење на Банката и се пресметува како однос помеѓу сопствените средства на Банката и активата пондерирана според ризиците.

а) Сопствените средства се категорија која е во функција на утврдување на стапката на адекватноста на капиталот и на другите прудентни лимити. Сопствените средства претставуваат збир на основниот капитал и дополнителниот капитал, дефинирани во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, која стапи во сила од 1 март 2018 година. Со состојба 31 декември 2022 година Банката има само основен капитал.

б) Активата пондерирана според ризиците претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, активата пондерирана според валутниот ризик, активата пондерирана според оперативниот ризик.

- Активата пондерирана според кредитниот ризик ги содржи активните билансни и вонбилансни позиции, кои распоредени по соодветни категории на изложеност се пондерираат со соодветен пондер на ризичност во зависност од степенот на кредитен квалитет на должникот. Степенот на кредитен квалитет на должникот се утврдува врз основа на пропишаната регулатива од НБРМ.
- Активата пондерирана според валутниот ризик се утврдува врз основа на пресметан капитал потребен за покривање на валутниот ризик, кој Банката го утврдува врз основа на износот на агрегатната девизна позиција.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

- Активата пондерира според оперативен ризик се утврдува врз основа на пресметан капитал потребен за покривање на оперативен ризик, кој Банката го утврдува со користење на базичен индикатор. Согласно со пристапот на базичен индикатор, капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик се утврдува кога аритметичката средина на тригодишните позитивни износи на базичниот индикатор, ќе се помножи со 15%.

Утврдувањето на адекватноста на капиталот согласно регулативата се врши на квартална основа, меѓутоа, во зависност од интерните потреби, а во насока на ефикасно управување со ризиците од работењето, се изготвуваат и други извештаи, анализи и симулации за потенцијалните промени на стапката на адекватност на капиталот.

Банката постојано ја одржува стапката на адекватност над пропишаниот лимит од минимум 8% во однос на сопствените средства, утврден со одредбите на Законот за Банки и релевантната подзаконска регулатива. Согласно Писменото предупредување за измена на Писмено предупредување од НБРМ од 19 декември 2018 година Банката ќе одржува стапка на адекватност на капиталот не помала од 18,25%.

Со состојба на 31 декември 2022 година, сопствените средства на Банката, дефинирани во соодветните одредби на Законот за банки и Методологијата на НБРСМ, изнесуваат 1.842.445 илјади МКД, додека стапката на адекватност на капиталот, базиран на законската регулатива изнесува 20,73 %.

Сопствените средства и адекватноста на капиталот на Банката на 31 декември се како што следува:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за стапката на адекватност на капитал

Ред. Бр.	Опис	31 декември 2022	31 декември 2021
I	Актива пондерирана според кредитниот ризик		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	7.876.586	7.588.866
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	630.126	607.109
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	108.481	19.131
4	Нето-позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	8.678	1.530
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	108.481	19.131
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	72.359	68.341
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	904.490	854.260
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)		
13	Актива пондерирана според други ризици		
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	8.889.557	8.462.257
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	711.164	676.980
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	1.842.445	1.497.971
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	20.73	17.70

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

4 Известување според сегментите

Известувањето според сегментите се врши по оперативните сегменти на Банката, пропишани со регулативата на Народната Банка на Република Северна Македонија.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- Надзорниот одбор на Банката ги разгледува оперативните резултати кај одделниот оперативен сегмент на редовна основа (најмалку полутодишно), со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент;
- достапни се одделни финансиски информации за сегментот.

Банката обелоденува информации одделно за секој значаен оперативен сегмент. Еден оперативен сегмент се оценува како значаен доколку е исполнет кој било од следниве квантитативни прагови:

- приходот на сегментот (ги вклучува и приходите од трансфери помеѓу сегментите) учествува со 10% или повеќе во вкупните приходи на Банката;
- апсолутниот износ на добивката или загубата на сегментот претставува 10% или повеќе од повисокиот апсолутен износ помеѓу: а) вкупната добивка на сите оперативни сегменти на Банката коишто прикажале добивка, или б) вкупната загуба на сите оперативни сегменти на Банката коишто прикажале загуба;
- средствата на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Банката.

Банката има 4 известувачки сегменти, како што е опишано подолу, кои се стратешки деловни единици на Банката. Стратешките деловни единици нудат различни производи и услуги, и се управувани одделно врз основа на интерната организација и системот на известување на Банката. За секоја од стратешките деловни единици, Управниот одбор ги прегледува извештаите за внатрешното управување. Наведеното подолу ги опишува активностите на секој од известувачките сегменти на Банката:

- Корпоративно банкарство - вклучува кредити, депозити и други трансакции и состојби со корпоративните клиенти
- Работа со население - вклучува кредити, депозити и други трансакции и состојби со население
- Инвестициско банкарство - вклучува инвестициски активности на Банката
- Средства и ликвидност - задолжено за финансирање на Банката и го централизира управувањето со ризикот преку инвестирање во ликвидни средства како што се краткорочни пласмани и владини должнички хартии од вредност.

Информација во врска со резултатите од секој известувачки сегмент е дадена подолу.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Известување според сегменти (продолжува)

Успешноста се мери врз основа на добивката на сегментот пред оданочување. Добивката на сегментот се користи за мерење на успешноста, затоа што раководството верува дека таквите информации се најрелевантни во оценувањето на резултатите на одредени сегменти во однос на другите ентитети кои работат во оваа дејност.

Банката треба да прикаже информација за концентрацијата на нејзините деловни активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е оној од којшто Банката остварува 10% или повеќе од вкупните приходи или вкупните расходи на Банката.

Банката треба да прикаже анализа на нејзините деловни активности според географските подрачја каде што тие се извршуваат, и тоа за следниве географски подрачја:

- земји членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Известување според сегментите (продолжува)

А. Оперативни сегменти

[illegible]

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Известување според сегментите (продолжува)

В. Географски подрачја

					Останато		Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоци- рано	Вкупно
<i>во илјади денари</i>	Република Македонија	Земји членки на ЕУ	Европа (остана- ти)	Земји членки на ОЕЦД					
2022									
Вкупно приходи	541.659	-	-	-	-	-	-	-	541.659
Вкупна актива	6.603.898	2.481.971	40.311	511.584	1.630	-	-	2.071.811	11.711.205
2021									
Вкупно приходи	497.214	-	-	-	-	-	-	-	497.214
Вкупна актива	6.789.269	2.542.828	45.608	538.899	2.184	-	-	2.097.570	12.016.358

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на процените направени од раководството, зависно од видот на средството или обврската.

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

Кредити и побарувањата од банки и комитенти

Кредитите и побарувањата од банки и комитенти се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Кредитите и побарувањата од комитенти во најголем дел се со променлива каматна стапка и нивната проценета објективна вредност се утврдува преку дисконтирање на идните проценети парични текови со примена на ефективна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматносни средства кои се чуваат до доспевање и средства класификувани како расположливи за продажба, кои се прикажуваат според објективна вредност. Одредувањето на објективната вредност на средствата расположливи за продажба е обелоденето подоле во оваа белешка и определена врз основа на објавената хиерархија.

Останати побарувања

Објективната вредност на останатите побарувања соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Депозити

Проценетата објективна вредност на депозитите по видување, претставува износ кој треба да се исплати по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматни стапки е приближна на нивната сметководствена вредност на денот на изготвувањето на билансот на состојба.

Останати обврски

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите каматни стапки и нивните промени.

Обврски по кредити

Обврските по долгорочните кредити на Банката се кредити од финансиски институции кои нудат финансиски инструменти со специфични услови, камати и доспеаност. Не постојат слични кредити на пазарот. Оттаму, каматните стапки поставени од финансиските институции се пазарни каматни стапки. Објективната вредност на овие фондови се проценува според сегашната вредност на идните парични текови, намалени за каматна стапка на денот на биланс на состојба на Банката за нови слични долгови и остатокот до доспевање. Сметководствениот износ на обврските по кредити на датумот на биланс на состојба соодветствува на нивната објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)
А.Објективна вредност на финансиските средства и обврски

во илјади денари	Сметководствена вредност	2022 Објективна вредност	Сметководствена вредност	2021 Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	2.085.126	2.085.126	3.451.336	3.451.336
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.089.318	7.089.318	6.941.561	6.941.561
Вложувања во хартии од вредност	1.206.808	1.206.808	284.174	284.174
Вложувања во придружени друштва				
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33.440	33.440	-	-
Останати побарувања	264.871	264.871	266.909	266.909
Заложени средства				
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски	-	-		
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	30	30	69	69
Депозити на други комитенти	9.313.105	9.313.105	9.657.139	9.657.139
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	445.811	445.811	386.287	386.287
Субординирани обврски				
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	32.280	32.280
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	70.500	70.500	90.972	90.972

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Објективната вредност се определува врз основа на следнава хиерархија:

а) Ниво 1 - Котирана пазарна цена

Финансиски инструменти со котиран пазарен цена за идентични инструменти на активен пазар.

б) Ниво 2 - Техники за вреднување со користење влезни информации (инпути) коишто можат да се следат

Финансиски инструменти со котиран цена за слични инструменти на активен пазар или котиран цена за идентични или слични инструменти за кои не постои активен пазар и финансиски инструменти вреднувани со користење модели каде што можат да се следат сите значајни влезни информации (инпути).

в) Ниво 3 - Техники за вреднување со значајни влезни информации (инпути) коишто не можат да се следат

Финансиски инструменти вреднувани со користење модели каде што не можат да се следат една или повеќе значајни влезни информации (инпути).

<i>во илјади денари</i>	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
2022					
Финансиски средства мерени по објективна вредност		-	-	-	-
Средства за тргување	19				
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	25.302	-	25.302
Вкупно		-	25.302	-	25.302
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					-
Обврски за тргување	32	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

во илјади денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
2021					
Финансиски средства					
мерени по објективна					
вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	25.302		25.302
Вкупно		-	25.302		25.302
Финансиски обврски					
мерени по објективна					
вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективната вредност

	2022		2021	
	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
мерени по објективна				
вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по				
објективна вредност преку				
билансот на успех,				
определени како такви при				
почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни средства чувани				
за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од				
вредност, расположливи за				
продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски				
мерени по објективна				
вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по				
објективна вредност преку				
билансот на успех,				
определени како такви при				
почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни обврски чувани				
за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

во илјади денари	Сре. за тргу- вање	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, располо- жливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2021							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати							
добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-
Вкуно							
добивки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3 (продолжува)

	Сре. за тргу- вање	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, располо- жливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2022							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати							
добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно							
добивки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

6 Нето-приходи/(расходи) од камата

А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	2022	2021
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	10.463	3.245
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	241	9
Кредити на и побарувања од комитенти	414.969	392.113
Вложувања во хартии од вредност	7.681	338
Останати побарувања	3.150	2.459
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(11.061)	(17.044)
Наплатени претходно отпишани камати	14.170	17.952
Вкупно приходи од камата	439.614	399.072
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	882	1.190
Депозити на други комитенти	97.780	100.839
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	4.276	4.763
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	1.773	1.858
Вкупно расходи за камата	104.711	108.650
Нето- приходи(расходи) од камата	334.903	290.422

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	2022	2021
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	187.908	171.925
Држава	9.340	2.528
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	13.854	5.714
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	225.311	217.906
Нерезиденти	91	91
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(11.061)	(17.044)
Наплатени претходно отпишани камати	14.170	17.952
Вкупно приходи од камата	439.614	399.072
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	6.339	10.650
Држава	1.580	1.193
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1.103	73
Банки	5.537	6.618
Останати финансиски друштва (небанкарски)	48.926	53.101
Домаќинства	41.227	37.015
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	104.711	108.650
Нето- приходи/(расходи) од камата	334.903	290.422

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	2022	2021
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	37.273	40.289
Платен промет		
- во земјата	72.531	72.656
- со странство	10.858	12.746
Акредитиви и гаранции	11.100	11.647
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	11.447	10.747
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
-Провизии од Мастер Кард	12.163	14.749
-Приходи од Дајнерс	460	1.588
-Приходи од девизно работење	8.599	10.730
-Приходи од провизии за комунални претпријатиа	174	134
Приходи од провизии за одржување неактивни депозити и трс	9.219	14.492
Приходи од Кроација Осигурување	1.843	1.845
Приходи од провизии од физички лица за безготовински налози	8.144	3.863
Приходи од членарина од дебитни картички	8.554	5.930
Провизија од слободни трансакции	4.076	-
-Останато	20.759	17.116
Вкупно приходи од провизии и надомести	217.200	218.532
Расходи од провизии и надомести		
Кредитирање		-
Платен промет		
- во земјата	72.311	65.312
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	1.017	890
Вкупно расходи од провизии и надомести	73.328	66.202
Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести	143.873	152.330

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжува)*Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести*

	2022	2021
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	95.906	100.148
Држава	193	239
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	2.209	1.995
Банки	20.365	21.380
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	91.079	92.214
Нерезиденти	7.448	2.557
Вкупно приходи од провизии и надомести	217.200	218.532
Расходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	5.120	5.839
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	67.191	59.472
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	1.017	890
Вкупно расходи од провизии и надомести	73.328	66.202
Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести	143.873	152.330

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

8 Нето-приходи од тргување

	2022	2021
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

9 Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	2022	2021
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	2022	2021
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	25.480	25.331
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
- курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа	30	7
- курсни разлики на посебна резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа	-	-
- останати курсни разлики на нето основа	(205)	724
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	25.305	26.062

11 Останати приходи од дејноста

	2022	2021
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	208	2.386
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	558	286
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
- недвижности и опрема	22.521	66
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	2.601
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	1.388	1.537
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	4.394	7.437
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
- потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
- пензии и други користи за вработените	-	-
- реструктурирања	-	-
- неповолни договори	-	-
- останати резервирања	-	-
Останато	-	-
Приходи по основ на договор	5.222	4.416
Приходи од надомест на штети	155	305
Други приходи	743	1.060
Останато	2.389	559
Вкупно останати приходи од дејноста	37.578	28.400

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во фин. средства располож. за продажба	Вложувања во фин. средства кои се чуваат до доспевање	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2022										
Исправка на вредноста на поединечна основа										
Дополнителна исправка на вредноста	-	117.590	-	-	506	3.060	2.616	123.772	4.793	128.565
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(47.237)	-	-	(315)	(297)	(821)	(48.669)	(2.805)	(51.474)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	70.354	-	-	191	2.763	1.795	75.103	1.988	77.091
2021										
Исправка на вредноста на поединечна основа										
Дополнителна исправка на вредноста	-	147.095	-	-	2.411	2.669	1.523	153.698	7.338	161.035
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(432.429)	-	-	(2.517)	(273)	(752)	(435.972)	(6.230)	(442.201)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	(285.334)	-	-	(106)	2.395	771	(282.274)	1.108	(281.166)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество	Вкупно
2022							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	(23.058)	-	-	-	(23.058)
	-	-	-	-	35.807	-	35.807
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	(23.058)	-	35.807	-	12.749
2021							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	(7.314)	-	-	-	(7.314)
	-	-	-	-	25.524	-	25.524
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	(7.314)	-	25.524	-	18.210

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

14 Трошоци за вработените

	2022	2021
Краткорочни користи за вработените		
- Плати	112.701	107.551
- Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	58.211	55.468
- Краткорочни платени отсуства	-	-
- Трошоци за привремено вработување	-	-
- Удел во добивката и награди	465	144
- Немонетарни користи	-	-
	171.377	163.163
Користи по престанокот на вработувањето		
- Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
- Користи при пензионирањето	-	-
- Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
- Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
- Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	3.905	3.971
	-	-
Вкупно трошоци за вработените	175.282	167.134

15 Амортизација

	2022	2021
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	31.463	27.917
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	-	-
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-
	31.463	27.917
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	10.616	10.371
Транспортни средства	1.234	2.382
Мебел и канцелариска опрема	3.971	2.913
Останата опрема	23.090	19.250
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	2.371	2.366
	41.282	37.282
Вкупно амортизација	72.745	65.199

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

16 Останати расходи од дејноста	2022	2021
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	14.283	13.377
Премии за осигурување на имотот и на вработените	2.760	2.052
Материјали и услуги	99.055	78.511
Административни и трошоци за маркетинг	27.573	27.621
Останати даноци и придонеси	1.537	1.468
Трошоци за кирии	27.521	29.776
Трошоци за судски спорови	1.272	2.937
Поседна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	820	35
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
- недвижности и опрема	43	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	197
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	-	-
Останато- други трошоци	6.652	15.038
Останато -трошоци од девизно валутно работње	15.002	8.776
провизија за странски банки за картички		
Останато	-	177
Вкупно останати расходи од дејноста	196.517	179.973

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

17 Данок на добивка

A. Расходи/ приходи за тековен и одложен данок

	2022	2021
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	2.828	39.180
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	2.828	39.180
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	2.828	39.180
	2022	2021
Тековен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	2.828	39.180
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	2.828	39.180
Одложен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	2.828	39.180

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Данок на добивка (продолжува)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %		во %	
	2022		2021	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	32.773	-	384.285
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10.00%	3.277	10.00%	38.428
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданоцен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	27.96%	916	2.53%	973
Даночно ослободени приходи	-41.67%	(1.366)	-0.56%	(214)
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		2.828		39.187
Просечна ефективна даночна стапка	8.63%		10.20%	

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во билансот на успех

	2022			2021		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

18 Парични средства и парични еквиваленти

	2022	2021
Парични средства во благајна	254.029	229.547
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	390.821	812.357
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	107.923	308.597
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	146.777	557.622
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	239.463	244.839
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на доспевање до три месеци	648.361	1.063.121
Останати краткорочни високо ликвидни средства	454	277
Побарувања врз основа на камати	481	10
(Исправка на вредноста)	(503)	(517)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	1.787.806	3.215.851
Задолжителни депозити во странска валута	242.068	193.090
Ограничени депозити	55.811	42.823
(Исправка на вредноста)	(558)	(428)
Вкупно	2.085.127	3.451.336

	тековна година 2022				претходна година 2021			
	Исправ ка на вреднос та за Група 1	Испра вка на вредн оста за Група 2	Испра вка на вредн оста за Група 3	Вкупно исправк а на вреднос та	Испра вка на вредн оста за Група 1	Испра вка на вредн оста за Група 2	Испра вка на вредн оста за Група 3	Вкупн о испра вка на вредн оста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	954	-	-	954	1.051	-	-	1.051
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	506	-	-	506	2.411	-	-	2.411
(ослободување на исправката на вредноста)	(315)	-	-	(315)	(2.517)	-	-	(2.517)
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	(84)	-	-	(84)	(9)	-	-	(9)
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	1.061	-	-	1.061	954	-	-	954

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

18 Парични средства и парични еквиваленти (продолжува)

Во согласност со Одлука за задолжителна резерва донесена од страна на Народна Банка на Република Северна Македонија, стапката на задолжителна резерва на Банката изнесува 5% (2021: 8%) за обврски во домашна валута, 50% (2021: 50%) за обврски во домашна валута со валутна клаузула и 19% (2021: 15%) за обврски во странска валута. Основата на задолжителната резерва се утврдува како просек од состојбата на обврските од билансите на Банката за секој календарски ден од претходниот месец. Периодот на исполнување на задолжителната резерва е од 11 ти во тековниот месец до 10ти во следниот месец.

На задолжителната резерва во денари во текот на 2022 и 2021 година не се пресметува камата.

На задолжителната резерва во евра се утврдува надомест по стапка еднаква на каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската централна банка, којашто важела на последниот ден од периодот на исполнување. Доколку просечната дневна состојба на издвоените средства на банката на девизната сметка во евра во МИПС е повисока од 5% од пресметаната задолжителна резерва во евра за целиот период на исполнување, на вишокот издвоени средства се утврдува надомест по стапка еднаква на каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската централна банка, којашто важела на последниот ден од периодот на исполнување, намалена за 0,15 процентни поени. Доколку утврдените стапки од ставот 2 од оваа точка се негативни, банките се должни да платат надомест на Народната банка. Со Одлука бр. 02-15/XI-3/2021 од 29.7.2021 донесена од страна на Народна Банка на Република Северна Македонија, основата на задолжителната резерва од обврските на банките во домашна валута, се намалува за износот на побарувањата врз основа на новоодобрени и реструктурирани кредити на нефинансиски друштва од дејностите коишто имаат негативни ефекти од пандемијата на вирусната инфекција ковид-19, а со Одлука бр. 08-23518/1 од 4.8.2021 се менува листата на дејности коишто имаат негативни ефекти од пандемијата на вирусната инфекција ковид-19. Во текот на 2022 година, беа променети стапките на задолжителна резерва во насока на намалување на стапката за обврските во домашна валута прво на 6.5%, а потоа на 5%, и зголемување на стапката за обврските во странска валута прво на 16,5 %, а потоа на 18% и на 19%. Освен тоа, се менуваат и процентот на обврски за девизна задолжителна резерва во девизи од 70% прво на 75%, а потоа на 77% и процентот на обврски за девизна задолжителна резерва во денари од 30% на 25% и потоа на 23%.

Со состојба на 31 декември 2022 година, благајничките записи издадени од НБРМ се со рок на достасување од 35 дена (2021: 35 дена) и каматни стапки во висина од годишно 4.75% (2021: 1.25% годишно).

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

19 Средства за тргување

А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	2022	2021
Хартии од вредност за тргување	-	-
Должнички хартии од вредност за тргување		
- Благајнички записи за тргување	-	-
- Државни записи за тргување	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти за тргување		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	2022	2021
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
- Благајнички записи	-	-
- Државни записи	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

21 Дериватни средства и обврски чувани за управување со ризик

	2022		2021	
	Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
А. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
А.1 Според видот на променливата				
Деривати чувани за управување со ризик				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
А.2 Според видот на заштита од ризик				
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б. Вградени деривати				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

22 Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

	2022		2021	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Репо				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

	тековна година 2022				претходна година 2021			
	Исправка на вредност за Група 1	Исправка на вредност за Група 2	Исправка на вредност за Група 3	Вкупно исправка на вредност	Исправка на вредност за Група 1	Исправка на вредност за Група 2	Исправка на вредност за Група 3	Вкупно исправка на вредност
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември								

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити и побарувања (продолжува)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	2022		2021	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
- побарувања по главница	1.112.500	2.529.529	1.036.189	2.703.173
- побарувања врз основа на камати	30.899	-	34.979	-
Држава				
- побарувања по главница	248	21.800	153	30.918
- побарувања врз основа на камати	806	-	973	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
- побарувања по главница	-	2	-	2
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
- побарувања по главница	24	-	18	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
- побарувања по главница				
станбени кредити	872	1.083.923	867	1.156.678
потрошувачки кредити	74.451	2.170.950	75.396	1.818.181
автомобилски кредити	267	10.390	181	14.438
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	22.308	137.659	24.456	124.753
други кредити	128.605	45.057	124.559	58.334
побарувања врз основа на камати	47.044	-	60.843	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	22.332	9.097	20.805	9.097
побарувања врз основа на камати	4	-	4	-
Тековна достасаност	989.859	(989.859)	1.119.037	(1.119.037)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	2.430.219	5.018.548	2.498.459	4.796.538
(Исправка на вредноста)	(359.429)	(19)	(353.408)	(28)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	2.070.790	5.018.529	2.145.051	4.796.510

Од вкупните кредити на и побарувања од други комитенти, Банката има засновано залог по договори за под-кредит одобрени од кредитните линии на ЕИБ и МСП во корист на РБСМ. Со состојба на 31 декември 2022 година, висината на заложените побарувања по главница изнесуваат 344.484 илјади МКД (2021: 384.067 илјади МКД).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжува)

во илјади денари	тековна година 2022				претходна година 2021			
	Исправка на вредност а за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка а на вреднос та за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка а на вреднос та за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	(407.219)	298.506	462.148	353.435	(241.240)	250.207	279.670	288.638
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	40.924	42.323	34.344	117.591	53.818	89.740	178.052	321.611
Трансфер во:	(18.575)	(13.498)	(15.165)	(47.238)	(85.238)	(49.746)	(471.962)	(606.945)
- исправка на вредноста за Група 1	(112.874)	-	-	(112.874)	(134.587)	-	-	(134.587)
- исправка на вредноста за Група 2	-	(11.874)	-	(11.874)	-	8.323	-	8.323
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	124.748	124.748	-	-	126.264	126.264
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	(47.324)	(47.324)	-	-	(56.537)	(56.537)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	27	(18)	(7)	2
(Отпишани побарувања)	-	-	(17.016)	(17.016)	-	-	406.667	406.667
Состојба на 31 декември	(497.744)	315.457	541.735	359.448	(407.219)	298.506	462.148	353.436

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	2022	2021
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)		
Првокласни инструменти за обезбедување		
- Парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Банката)	330.840	381.703
- Државни хартии од вредност	-	-
- Државни безусловни гаранции	-	-
- Банкарски гаранции	33.956	29.615
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот	-	-
- Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	1.842.339	1.811.651
- Имот за вршење дејност	1.762.512	1.837.002
Залог на подвижен имот	408.795	556.184
Останати видови обезбедување	223.589	338.057
Необезбедени	2.487.356	1.987.122
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	7.089.387	6.941.561

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

23 Вложувања во хартии од вредност
23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	2022	2021
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	25.302	25.302
	25.302	25.302
Котирани	-	-
Некотирани	25.302	25.302
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	25.302	25.302

	тековна година 2022				претходна година 2021			
	Исправка на вредност за Група 1	Исправка на вредност за Група 2	Исправка на вредност за Група 3	Вкупно исправка на вредност	Исправка на вредност за Група 1	Исправка на вредност за Група 2	Исправка на вредност за Група 3	Вкупно исправка на вредност
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	2.012	-	-	2.012	2.012	-	-	2.012
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	2.012	-	-	2.012	2.012	-	-	2.012

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	2022	2021
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	1.181.506	258.872
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	1.181.506	258.872
Котирани	-	-
Некотирани	1.181.506	258.872
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање пред исправката на вредноста	1.181.506	258.872
(Исправка на вредноста)		
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање намалени за исправката на вредноста	1.181.506	258.872

	тековна година 2022				претходна година 2021			
	Исправка на вредност за Група 1	Исправка на вредност за Група 2	Исправка на вредност за Група 3	Вкупно исправка на вредност	Исправка на вредност за Група 1	Исправка на вредност за Група 2	Исправка на вредност за Група 3	Вкупно исправка на вредност
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

Со состојба на 31 декември 2022 година, државните записи издадени од Министерство за финансии се со рок на достасување до една година (2021: до една година) и каматни стапки во висина од 0.70%-3.50% годишно (2021: од 0.20%-0.70% годишно).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

24 Вложувања во подружници и во придружени друштва

А. Процент на учество на Банката во подружници и во придружени друштва

во %

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		2022	2021	2022	2021
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва 2022	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/ (загуба) за финансиска та година
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2021					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

25 Останати побарувања

	2022	2021
Побарувања од купувачите	715	1.914
Однапред платени трошоци	26.608	31.913
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	9.164	7.695
Побарувања од вработените	916	771
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	1.133	12.249
Останато		
-Дадени аванси –готовина НЛБ		
-Побарувања по основ на дадени средства под закуп	-	29
-Сметка за краткорочно порамнување-Дајнерс	1	4.828
-сметка за краткорочно порамнување -Мастер карт	2.012	1.994
-времена сметка вестерн унион	-	3.244
-залихи на материјали и гориво	3.370	2.919
-побарувања по основ на судски такси	1.538	1.001
-аванс на пензии	218.418	198.664
-Останато	7.255	2.452
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	271.130	270.281
(Исправка на вредноста)	(6.259)	(3.372)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	264.871	266.909

	тековна година 2022				претходна година 2021			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	(3.202)	(176)	6.750	3.372	(1.677)	85	3.244	1.652
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	354	1.191	4.132	5.676	298	1.064	2.829	4.191
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	(1.754)	-	-	(1.754)	(1.661)	-	-	(1.661)
- исправка на вредноста за Група 2	-	(1.018)	-	(1.018)	-	(1.066)	-	(1.066)
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	2.772	2.772	-	-	2.727	2.727
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	(1.061)	(1.061)	-	-	(1.073)	(1.073)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	154	154
(Отпишани побарувања)	-	-	(611)	(611)	-	-	(528)	(528)
Состојба на 31 декември	(4.950)	(522)	11.732	6.259	(3.202)	(176)	6.750	3.372

26 Заложени средства

	2022	2021
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

	Земјинште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2021	2.459	58.735	160	6.154	11.832	79.342
преземени во текот на годината	2.735	113.094	4.742	14.359	-	134.931
(продадени во текот на годината)	-	(55.555)	(686)	(7.869)	(242)	(64.353)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Трансфер	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	5.195	116.275	4.215	12.644	11.590	149.920
Состојба на 1 јануари 2022	5.196	116.275	4.215	12.644	11.590	149.920
преземени во текот на годината	56.176	(21.121)	4.417	51.188	6.512	97.172
(продадени во текот на годината)	(5.489)	(23.647)	(3.956)	(60.549)	-	(93.640)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
трансфер	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	55.883	71.507	4.676	3.284	18.102	153.452
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2021	826	21.461	154	1.231	651	24.322
Загуба поради оштетување во текот на годината	874	26.295	949	3.627	-	31.745
(продадени во текот на годината)	-	(23.993)	(260)	(1.803)	(11)	(26.066)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	1.700	23.764	843	3.054	640	30.001
Состојба на 1 јануари 2022	1.700	23.764	843	3.054	640	30.001
Загуба поради оштетување во текот на годината	19.956	6.510	1.286	12.606	5.045	45.403
(продадени во текот на годината)	(1.406)	(5.446)	(946)	(14.058)	-	(21.856)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	20.250	24.828	1.183	1.602	5.685	53.548
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2021	1.634	37.274	6	4.923	11.182	55.019
на 31 декември 2021	3.495	92.511	3.372	9.590	10.950	119.919
На 31 декември 2022	35.633	46.679	3.493	1.682	12.418	99.904

Со состојба на 31 декември 2022 година, преземените средства на Банката врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна сметководствена вредност 99.904 илјади МКД (2021: 119.919 илјади МКД). Нивната објективна вредност, утврдена од страна на овластени проценители на имот, на 31 декември 2022 година изнесува 152.372 илјади МКД (2021: 160.080 илјади МКД).

Мерењето на објективната вредност на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања е категоризирано во Ниво 3 во согласност со инпутите од употребената техника навреднување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

28 Нематеријални средства

На ден 31 декември 2022 година, нематеријалните средства во целост се состојат од купен софтвер од надворешни добавувачи. Промените во евидентираната вредност за разгледуваните периоди е како што следи:

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематерија- лни средства	Други нематеријал- ни средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Неконтроли- рано учество	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2021	-	181.790	-	4.975	-	-	186.765
зголемувања преку нови набавки	-	19.703	-	29.098	-	-	48.801
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(672)	-	-	-	-	(672)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од недвижности и опрема во подготовка	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	(19.703)	-	-	(19.703)
Состојба на 31 декември 2021	-	200.822		14.369			215.191
Состојба на 1 јануари 2022	-	200.822	-	14.369	-	-	215.191
зголемувања преку нови набавки	-	48.005	-	38.018	-	-	86.023
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од недвижности и опрема во подготовка	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	(48.005)	-	-	(48.005)
Состојба на 31 декември 2022	-	248.827		4.382			253.209

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематерија- лни средства	Други нематеријал- ни средства	Вложувања во нематеријални средства земен под закуп	Неконтроли- рано учество	Вкупно
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2021	-	115.298	-	-	-	-	115.298
амортизација за годината	-	27.246	-	-	-	-	27.246
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)							
Состојба на 31 декември 2021		142.543					142.543
Состојба на 1 јануари 2022	-	142.543	-	-	-	-	142.543
амортизација за годината	-	31.463	-	-	-	-	31.463
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)							
Состојба на 31 декември 2022		174.006					174.006
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2021	-	66.492	-	4.975	-	-	71.467
на 31 декември 2021	-	58.279	-	14.369	-	-	72.648
На 31 декември 2022	-	74.821		4.382			79.203

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нема- теријални с-ва	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земен под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:							
На 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

29 Недвижности и опрема

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложување во недвижности- те и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2021	563	414.289	16.030	38.811	144.810	111	9.017	33.525	657.157
Зголемувања	-	25.172	-	11.873	20.674	-	553.597	-	611.317
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(3.693)	(11.129)	-	-	(253)	(15.075)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	(57.714)	-	(57.714)
Состојба на 31 декември 2021	563	439.461	16.030	46.991	154.355	111	504.901	33.272	1.195.684
Состојба на 1 јануари 2022	563	439.461	16.030	46.991	154.355	111	504.901	33.272	1.195.684
Зголемувања	-	909	-	1.257	36.941	-	40.878	2.141	82.126
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(29.101)	-	(1.202)	(2.657)	-	-	-	(32.960)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	(40.878)	(16)	(40.894)
Состојба на 31 декември 2022	563	411.268	16.030	47.046	188.639	111	504.901	35.397	1.203.956

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности и опрема (продолжува)

A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност(продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. Опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложување во недвижности- те и опремата земени под закуп	Вкупно
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2021	-	140.585	12.358	28.727	95.960	-	-	15.792	293.422
амортизација за годината	-	10.371	2.382	2.992	19.177	-	-	2.366	37.288
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(3.685)	(10.925)	-	-	(253)	(14.863)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	150.956	14.740	28.034	104.213	-	-	17.905	315.848
Состојба на 1 јануари 2022	-	150.956	14.740	28.034	104.213	-	-	17.905	315.848
амортизација за годината	-	10.617	1.234	3.971	23.090	-	-	2.370	41.282
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(1.835)	-	(1.202)	(2.657)	-	-	(16)	(5.710)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	159.738	15.974	30.803	124.646	-	-	20.259	351.419
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2021	563	273.704	3.672	10.084	48.850	111	9.017	17.733	363.735
на 31 декември 2021	563	288.505	1.290	18.958	50.142	111	504.901	15.367	879.837
на 31 декември 2022	563	251.531	56	16.243	63.993	111	504.901	15.138	852.536

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Банката. Банката нема оптоварувања врз недвижностите и опремата.

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема	Останата недвижностите и опремата	Други ставки на Недвижности и опремата	Вложување во недвижноста и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:								
На 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	2022	2021
Побарувања за данок на добивка (тековен)	33.440	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	32.280

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	2022		2021	
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	Одложени даночни средства на нето-основа	(Одложени даночни обврски) на нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

Б. Непризнаени одложени даночни обврски

	2022	2021
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)
 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)

В. Усогласувањето на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Признаени во текот на годината во:			
	Состојба на 01 јануари	билансот на успех	капиталот	Состојба на 31 декември
2022				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
2021				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	2022	2021
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б. Група за отуѓување

	2022	2021
Група на средства за отуѓување		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В. Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	2022	2021
Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група на отуѓување	-	-
	-	-

32 Обврски за тргување

	2022	2021
Депозити на банки		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	-	-
Депозити на други комитенти		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
- Инструменти на пазарот на пари	-	-
- Сертификати за депозит	-	-
- Издадени обврзници	-	-
- Останато	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Деривати за тргување		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	Сегашна сметководстве-на вредност	2022 Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководстве-на вредност	2021 Договорна вредност, платлива на достасување
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

	Во илјади денари	Во илјади денари
	тековна година 2022	претходна година 2021
Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината	-	-
(Трансфер во други резервни фондови)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

34 Депозити

34.1 Депозити на банки

	2022		2021	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
- домашни банки	30	-	69	-
- странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	30	-	69	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

	2022		2021	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Нефинансиски друштва				
- Тековни сметки	934.982	-	1.393.691	-
- Депозити по видување	6.111	-	3.973	-
- Орочени депозити	1.789	71.834	208.826	84.709
- Ограничени депозити	250.624	117.478	307.561	105.878
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	401	-	381	-
	1.193.907	189.312	1.914.432	190.587
Држава				
- Тековни сметки	247	-	37	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	30.000	-	-	-
- Ограничени депозити	453	-	334	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основ на камати за депозити	35	-	-	-
	30.735	-	371	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
- Тековни сметки	170.389	-	166.719	-
- Депозити по видување	640	-	449	-
- Орочени депозити	9.477	146.500	8.074	3.300
- Ограничени депозити	284	-	303	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	357	-	6	-
	181.147	146.500	175.550	3.300
Финансиски друштва, освен банки				
- Тековни сметки	79.215	-	47.413	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	1.225.489	287.163	1.427.151	317.975
- Ограничени депозити	10.135	-	10.159	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	5.390	-	3.399	-
	1.320.229	287.163	1.488.122	317.975
Домаќинства				
- Тековни сметки	2.507.738	-	2.311.887	-
- Депозити по видување	233.518	-	250.638	-
- Орочени депозити	367.290	2.388.025	395.298	2.174.128
- Ограничени депозити	57.138	223.370	52.260	215.151
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	22.409	-	18.056	-
	3.188.093	2.611.395	3.028.139	2.389.279
Нерезиденти, освен банки				
- Тековни сметки	95.182	-	77.371	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	22.350	15.307	21.515	17.487
- Ограничени депозити	31.785	-	33.013	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	149.317	15.307	131.899	17.487
Тековна достасаност	1.351.498	(1.351.498)	1.203.698	(1.203.698)
Вкупно депозити на други комитенти	7.414.926	1.898.179	7.942.210	1.714.929

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

35 Издадени должнички хартии од вредност

	2022	2021
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

36 Обврски по кредити

А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и сектор на давателот

	2022		2021	
	Краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
Банки				
- резиденти				
Обврски по кредити	99.000	344.485	100.000	283.997
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2.326	-	2.203	-
- нерезиденти	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	70
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	17	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
- Непрофитни друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	9,597	(9.597)	260.857	(260.857)
Вкупно обврски по кредити	110.923	334.887	363.077	23.210

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски по кредити (продолжува)

Б. Обврски по кредити според кредитобарателот

	2022		2021	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>Домашни извори:</i>				
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	144	-	146	70
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА МБПР - ПРОЕКТ ЗА ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА	-	-	100.012	-
ХАЛК БАНКА А.Д СКОПЈЕ	2.159	344.485	2.062	283.997
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ	45.013	-	-	-
	54.010	-	-	-
	101.326	344.485	102.220	284.067
<i>Странски извори:</i>				

Тековна достасаност	9,597	(9.597)	260.857	(260.857)
Вкупно обврски по кредити	110.923	334.887	363.077	23.210

Дел од обврските по кредити во износ од 258.716 илјади денари (2021: 148.132 илјади денари) се однесуваат на кредити во денари и кредити во денари со девизна клаузула. Останатите 184.769 илјади денари (2021: 235.935 илјади денари) се однесуваат на кредити во девизи.

Каматната стапка на кредитите од РБСМ –МСП, ТОС, ЕИБ, се движи од 0.75% до 3.5% годишно (2021: МБПР 0.75% до 3.5%годишно), каматната стапка на кредитите од Министерството за финансии – ЗКДФ е 0.5% (2021: 0.5%). Каматната стапка на позајмиците од банки се движи од 1-3,20% за 2022 година.

Кредитите од кредитните линии од МБПР се обезбедени со меница и залог на побарувања од крајните корисници (Белешка 22).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

37 Субординирани обврски

	2022	2021
Обврски по субординирани депозити	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Обврски по субординирани кредити	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложе- ности	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработе- ните	Резервирања за преструктурирањ е-то	Резервирања за неповолните договори	Останати резерви- рања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2021	5.390	7.951	-	-	-	-	13.341
дополнителни резервирања во текот на годината	7.338	35	-	-	-	-	7.373
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(7.922)	-	-	-	-	(7.922)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(6.230)	-	-	-	-	-	(6.230)
Состојба на 31 декември 2021	6.498	63	-	-	-	-	6.561
Состојба на 1 јануари 2022	6.498	63	-	-	-	-	6.651
дополнителни резервирања во текот на годината	4.793	820	-	-	-	-	5.613
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(2.805)	-	-	-	-	-	(2.805)
Состојба на 31 декември 2022	8.486	883	-	-	-	-	9.369

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

39 Останати обврски

	2022	2021
Обврски кон добавувачите	4.716	13.213
Добиени аванси	1.176	1.414
Обврски за провизии и надомести	86	69
Пресметани трошоци	482	627
Разграничени приходи од претходна година	-	-
Краткорочни обврски кон вработените	-	7.198
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
други обврски кон добавувачи	-	-
нераспределени уплати	38.482	42.156
Примени уплати за аванс за кредити	5.899	4.315
Примени уплати за времени сметки	1.582	1.177
Обврски за ДДВ	264	6.628
Разграничени трошоци	14.794	9.483
останато	3.019	4.693
Вкупно останати обврски	70.500	90.972

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

40 Запишан капитал

A. Запишан капитал

	во денари				број на издадени акции		во илјади денари	
	Номинална вредност по акција	неоткупливи приоритетни акции	обични акции	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	приоритетни акции	Вкупно запишан капитал	
	обични акции	акции	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Состојба на 1 јануари - целосно платени	3.000	-	390.977	390.977	-	-	1.172.931	1.172.931
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете ги детално):	-	-	-	-	-	-	-	-
Конверзија на приоритетните акции во обични акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	3.000	-	390.977	390.977	-	-	1.172.931	1.172.931

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Запишан капитал (продолжува)

Б. Дивиденди

Б1. Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката

	2022	2021
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

	2022	2021
Дивиденда по обична акција (во денари)	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б2. Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	2022	2021
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	2022	2021
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	2022	2021	2022	2021
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Пелистерка АД Скопје, заедно со поврзаното лице ТИМОХ ДОО Скопје	256.311	256.311	21.85%	21.85%
	256.311	256.311	21.85%	21.85%

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на глас на Собранието на акционери на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2021: 1 обична акција). Сите акции се со право на сразмерно учество во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса. На 31 декември 2022 година и до датумот на одобрувањето на овие извештаи, Банката нема објавено дивиденди (2021: нема објавено дивиденди).

Во согласност со акционерската книга на Банката, на 31 декември 2022 година, кај 101.016 обични акции односно 26% од вкупниот акционерски капитал на Банката (на 31 декември 2021 година: 463 обични акции односно 0.12%) има ограничување на акции со право на глас на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

41 Заработка по акција

А. Основна заработка по акција

	2022	2021
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	29.945	345.104
Нето-добивка за годината		
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето-добивка/(загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	29.945	345.104
	2022	број на акции 2021
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	390.977	390.977
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	390.977	390.977
Основна заработка по акција (во денари)	77	883

Б. Разводната заработка по акција

	2022	2021
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	-	-
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	29.945	345.104
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	29.945	345.104
	2022	број на акции 2021
Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)		
Издадени обични акции на 1 јануари	390.977	390.977
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	390.977	390.977
Разводната заработка по акција (во денари)	77	883

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

42 Потенцијални и преземени обврски

42.1 Потенцијални обврски

	2022	2021
Платежни непокриени гаранции		
- во денари	90.518	108.377
- во странска валута	8.254	2.157
- во денари со валутна клаузула	56.448	57.475
Чинидбени непокриени гаранции		
- во денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви		
- во денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	1.149.916	994.930
Неискористени лимити на кредитни картички	144.041	135.785
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	270.964	224.646
Издадени покриени гаранции	182.560	156.033
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	1.902.701	1.679.404
(Посебна резерва)	(8.486)	(6.498)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	1.894.215	1.672.906

Од вкупниот износ на потенцијални обврски на 31 декември 2022 година, износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 1.420.880 илјади денари (2021: 1.219.577 илјади денари), а износот на неотповикливите потенцијални обврски изнесува 481.821 илјади денари (2021: 459.828 илјади денари).

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период од една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик, затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките на вредност се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат без да бидат авансирани делумно или целосно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 година, судските постапки кои се водат против Банката изнесуваат вкупно 80.303 илјади МКД (2021: 35.946 илјади МКД). На денот на известување резервиран е износ од 819 илјади МКД, (2021: 63 илјади МКД) согласно професионалните правни совети и процени направени од страна на раководството на Банката, а за останатите истите покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања може да се појават и во иднина во текот на редовното деловно работење на Банката. Поврзаните ризици се анализирани од веројатност за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Банката смета дека потенцијалните правни спорови и побарувања нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Потенцијални и преземени обврски (продолжува)

Потенцијални обврски (продолжува)

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според процените на раководството на Банката не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по оваа основа.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

42.2 Потенцијални средства

	2022	2021
Примени гаранции	-	-
Вкупно потенцијални средства	-	-

43 Работи во име и за сметка на трети лица

	2022 нето- позиција	2021 нето- позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица	средства обврски	средства обврски
Депозити во денари	- 211 (211)	- 618 (618)
Депозити во странска валута	166.796 603 166.193	258.100 2.962 255.137
Кредити во денари	- -	- -
Кредити во странска валута	- -	- -
Други побарувања во денари	- -	- -
Други побарувања во странска валута	- -	- -
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица	средства обврски	средства обврски
Депозити во денари	- -	- -
Депозити во странска валута	- -	- -
Кредити во денари	- -	- -
Кредити во странска валута	- -	- -
Други побарувања во денари	- -	- -
Други побарувања во странска валута	- -	- -
Старателски сметки	- -	- -
Останато	- -	- -
Вкупно	166.796 166.796 -	258.100 258.100 -

Банката управува со средства во име и за сметка на трети лица наменети за купување државни записи за правни лица и одобрување на кредити на комитенти. Истите не се во сопственост на Банката и не се признаени во билансот на состојба. Банката не е изложена на кредитен ризик од овие пласмани.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

44 Трансакции со поврзаните страни

Во согласност со Законот за банки како поврзани страни со Банката се: лица со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица, подружници на Банката и други лица со кои Банката има блиски врски.

Банката кредитира, врши работи на платен промет и депонира средства на претпријатија и финансиски институции со кои е поврзана. раководството на Банката смета дека овие трансакции се вршат врз нормални пазарни услови и во нормалниот тек на деловните активности. Салдата и обемот на трансакциите со друштвата поврзани со друштва кои имаат заедничка контрола над Банката и со клучен раководен кадар на Банката и со него поврзани страни со состојба на и за годините што завршија на 31 декември 2022 и 2021 година, се како што следи:

А. Биланс на состојба

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2022						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	14.876	5.165	20.041
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	1.388	122.210	123.598
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	3	2.278	2.281
Вкупно	-	-	-	16.267	129.653	145.920
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	31.161	56.623	87.783
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	191	831	1.022
Вкупно	-	-	-	31.352	57.454	88.806
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	2.957	2.957
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	8.672	72.435	81.107
Вкупно	-	-	-	8.672	75.392	84.064
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

А. Биланс на состојба (продолжува)

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2021						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	9.660	9.702	19.361
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	4.860	119.169	124.029
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	5	2.300	2.305
Вкупно	-	-	-	14.524	131.170	145.694
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	24.838	64.166	89.004
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	5.513	1.032	6.545
Вкупно	-	-	-	30.351	65.198	95.549
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	2.618	2.618
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	8.507	41.901	50.408
Вкупно	-	-	-	8.507	44.520	53.026
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Матично друштво	По- дружници	При- дружени друштва	Раководен кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2022						
Приходи	-	-	-			
Приходи од камата	-	-	-	454	4.437	4.891
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	204	1.196	1.400
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	71	26.399	26.470
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно				729	32.032	32.761
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	(240)	(250)	(490)
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	(59)	(31.280)	(31.339)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	(299)	(31.529)	(31.829)
2021						
Приходи	-	-	-			
Приходи од камата	-	-	-	547	4.837	5.385
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	228	1.295	1.522
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	102	9.595	9.697
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно				877	15.727	16.604
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	(219)	(156)	(374)
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	(84)	(19.787)	(19.871)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	(303)	(19.943)	(20.246)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

В. Надомести на раководниот кадар на Банката

	2022	2021
Краткорочни користи за вработените	40.311	34.554
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	40.311	34.557

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

45 Наеми

A. Наеодавател

A1. Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на доспевање на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

A2. Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на доспевање на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

	Земјишта	Градежни објекти	Трансп. средства	Мебел и канц. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-
состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

B. Наемател

B1. Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на доспевање на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б1. Обврски по финансиски наеми (продолжува)

	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности- те и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2021	-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2022	-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- остинато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2021	-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2022	-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б1. Обврски по финансиски наеми (продолжува)

	Земјиншта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности- те и опремата	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2021	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2021	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-	-

Б2. Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по неотпови- кливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2022				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот				
Вкупно				
Состојба на 31 декември 2021	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

46 Плаќања врз основа на акции

	2022	2021
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	број на опциите за акции	2022 пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	2021 пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари				
Промени во текот на годината:				
- опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
- опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
- останати дадени опции	-	-	-	-
- форфетирани опции	-	-	-	-
- реализирани опции	-	-	-	-
- опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47 Пензиски планови

Банката нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година. раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година.

48 Настани по датумот на известување

На ден 27.03.2023 година, Надзорниот одбор на Банката донесе Предлог Одлука за распределба на остварената нето добивка по годишната сметка за 2022 година во износ од 29,945 илјади денари во акумулирана добивка ограничена за распределба на акционерите.

Поради неизвесноста која ја носи здравствената и енергетската криза, раководството смета дека во моментот не може да се предвиди ефектот од пролонгирање на кризата во иднина врз работењето на Банката. Сепак, Банката на редовна основа ќе го следи и мониторира своето портфолио и согласно актите, доколку се констатираат ранопредупредувачки критериуми со повисок извор на кредитен ризик, ќе преземе соодветни мерки и активности, како и издвојување на поголема исправка на вредноста и поголеми резервации.

По 31 декември 2022 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.